



СЛУЖБЕН ВЕСНИК **НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**



РЕГИСТАР **НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ** **ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“** **ВО 2005 ГОДИНА**

СКОПЈЕ, 31 ДЕКЕМВРИ 2005

СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
Претседател на Република Македонија.....	3	Агенција за електронски комуникации.....	44
Собрание на Република Македонија.....	4	Агенција за вработување на Република Македонија.....	44
Влада на Република Македонија.....	10	Акти на локалната самоуправа.....	44
Министерство за одбрана.....	28	Одбор за доделување на наградата „Гоце Делчев“	44
Министерство за внатрешни работи.....	28	Одбор за доделување на наградата „11 Октомври“.....	44
Министерство за правда.....	29	Одбор за доделување на наградата „Климент Охридски“.....	44
Министерство за финансии.....	29	Одбор за доделување на наградата „Мито Хаџивасилев-Јасмин“.....	44
Министерство за економија.....	30	Меѓународни договори.....	44
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	32	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на Европската унија.....	46
Министерство за здравство.....	32	Резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации со кои се воведува, изменува или укинува режим на санкции против држави, ентитети или поединци.....	46
Министерство за образование и наука.....	33	Колективни договори.....	46
Министерство за труд и социјална политика...	34	Фонд на пензиското и инвалидското осигурување	47
Министерство за култура.....	36	Фонд за здравствено осигурување на Македонија	47
Министерство за транспорт и врски.....	36	Централен регистар на Република Македонија	47
Министерство за животна средина и просторно планирање.....	37	Адвокатска комора на Република Македонија..	47
Министерство за локална самоуправа.....	37	Нотарска комора на Република Македонија....	47
Комисија за хартии од вредност.....	37	Лекарска комора на Република Македонија....	48
Уставен суд на Република Македонија.....	38	Фармацевтска комора на Македонија.....	48
Државна изборна комисија.....	39	ЈП Службен весник на РМ.....	48
Државен завод за геодетски работи.....	40	ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор.....	48
Државен завод за статистика.....	40	Дирекција за безбедност на класифицирани информации.....	48
Државен завод за ревизија.....	41	Дирекција за заштита и спасување.....	48
Комисија за државна помош.....	41	Дирекција за заштита на личните податоци	48
Народна банка на Република Македонија...	41		
Народен правобранител на РМ.....	42		
Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	42		
Агенција за млади и спорт.....	43		
Агенција за државни службеници.....	44		
Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	44		

ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР

НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" ВО 2005 ГОДИНА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА					
У К А З И					
Рег. бр.		Бр./стр.			
6.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и постојан претставник во Постојаната мисија на Република Македонија при Организацијата на Обединетите нации со седиште во Женева.....	3/1	761.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Бугарија..	52/2
7.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија при Светата столица – Ватикан.....	3/1	780.	Указ бр. 5 на Претседателот на Република Македонија.....	54/2
31.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Италија.....	5/2	781.	Указ бр. 6 на Претседателот на Република Македонија.....	54/2
32.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и постојан претставник на Мисијата на Република Македонија при Советот на Европа.....	5/2	782.	Указ бр. 7 на Претседателот на Република Македонија.....	54/2
122.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Холандија.....	7/1	797.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Босна и Херцеговина	55/2
326.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Полска.....	19/2	924.	Указ бр. 1 на Претседателот на Република Македонија.....	64/1
327.	Указ за отповикување од должноста Шеф на Постојаната мисија на Република Македонија во ФАО.....	19/2	925.	Указ бр. 2 на Претседателот на Република Македонија.....	64/1
371.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Австрија.....	22/2	956.	Указ бр. 3 од Претседателот на Република Македонија.....	70/1
372.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Австрија..	22/2	957.	Указ бр. 8 од Претседателот на Република Македонија.....	70/1
505.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Италија...	31/2	958.	Указ бр. 9 од Претседателот на Република Македонија.....	70/2
506.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија при Светата столица - Ватикан.....	31/2	959.	Указ бр. 10 од Претседателот на Република Македонија.....	70/2
507.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и постојан претставник на Мисијата на Република Македонија при Советот на Европа.....	31/3	960.	Указ бр. 11 од Претседателот на Република Македонија.....	70/2
760.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Бугарија.....	52/1	961.	Указ бр. 12 од Претседателот на Република Македонија.....	70/2
			994.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Сојузна Република Германија.....	74/2
			995.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Сојузна Република Германија.....	74/2
			1011.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Франција.....	75/1
			1012.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Франција	75/1
			1076.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Унгарија.....	81/1
			1077.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Унгарија..	81/1
			1103.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Народна Република Кина	84/2
			1137.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Холандија.....	86/2
			1515.	Указ бр. 13 од Претседателот на Република Македонија.....	111/2

Рег. бр.	О Д Л У К И	Бр./стр.
33.	Одлука за именување претседател и членови на Советот за безбедност на Република Македонија.....	5/2
221.	Одлука за помилување на осудени лица	13/2
424.	Одлука за помилување на осудени лица	27/2
508.	Одлука за описот, изгледот и материјалите од кои се изработува Орденот на Република Македонија.....	31/3
509.	Одлука за описот, изгледот и материјалите од кои се изработува Орденот „8 Септември“.....	31/4
510.	Одлука за описот, изгледот и материјалите од кои се изработува Орденот „Илинден - 1903 година“.....	31/5
511.	Одлука за описот, изгледот и материјалите од кои се изработува Орденот за заслуги за Македонија.....	31/5
512.	Одлука за описот, изгледот и материјалите од кои се изработува Орденот за воени заслуги.....	31/6
513.	Одлука за описот, изгледот и материјалите од кои се изработува Медалот за заслуги за Македонија.....	31/7
514.	Одлука за описот, изгледот и материјалите од кои се изработува Медалот за храброст.....	31/7
594.	Одлука за помилување на осудени лица	39/1
908.	Одлука за помилување на осудени лица по повод 2-ри Август 2005 година - Националниот празник на Република Македонија.....	62/2
909.	Одлука за помилување на осудени лица	62/2
1160.	Одлука за помилување на осудени лица	87/2
1586.	Одлука за помилување на осудени лица по повод Новата 2006 година.....	115/3
1587.	Одлука за помилување на осудени лица..	115/3

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	ЗАКОН И	Бр./стр.
13.	Закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.....	4/2
14.	Закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување	4/3
15.	Закон за заштита на конкуренцијата....	4/3
16.	Закон за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права.....	4/25
17.	Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост.....	4/50
18.	Закон изменување и дополнување на Законот за договорен залог.....	4/68
63.	Закон за вршење на психолошка дејност.....	6/2
64.	Закон за изменување и дополнување на Законот за Воена академија.....	6/10
123.	Закон за заштита на личните податоци	7/1
124.	Закон за оружјето.....	7/15
134.	Закон за користење и располагање со стварите на државните органи.....	8/1
202.	Закон за изменување и дополнување на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.....	12/2
203.	Закон за изменување на Законот за личната карта.....	12/2
222.	Закон за електронските комуникации..	13/2

242.	Закон за кривичната постапка (Пречистен текст).....	15/1
382.	Закон за авторското право и сродните права (Пречистен текст).....	23/1
483.	Закон за управување со кризи.....	29/1
484.	Закон за здравјето на растенијата.....	29/14
485.	Закон за трансформација на ЈП „Македонски железници“ - Ц.О. Скопје.....	29/46
525.	Закон за установите.....	32/1
546.	Закон за извршување.....	35/1
560.	Закон за дополнување на Законот за исплата на платите во Република Македонија.....	37/2
561.	Закон за изменување на Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката.....	37/2
562.	Закон за изменување на Законот за заштита од пушењето.....	37/2
585.	Закон за општата управна постапка.....	38/1
586.	Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите.....	38/66
587.	Закон за заштита на сведоци.....	38/66
588.	Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка по Договор за заем за Проектот за катастар и регистрација на недвижности.....	38/78
589.	Закон за престанување на важењето на Законот за овластување на организација за изработка на книжни и ковани пари...	38/80
590.	Закон за царинските мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост.....	38/80
595.	Царински закон	39/2
602.	Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика.....	40/1
635.	Закон за изменување и дополнување на Законот за водите.....	42/2
680.	Годишна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2004 година.....	46/1
681.	Закон за дополнување на Законот за експропријација.....	46/8
682.	Закон за изменување и дополнување на Законот за гаранција на Република Македонија по Финансискиот договор за заем што ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Електростопанство на Македонија А.Д. за реализација на Проектот за изградба на трафостаници во Република Македонија.....	46/11
683.	Закон за изменување и дополнување на Законот за гаранција на Република Македонија по Договорот за заем што ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Електростопанство на Македонија А.Д. за реализација на Проектот за изградба на 400 KW далекувод од Штип (Република Македонија) до Црвена Могила (Република Бугарија).....	46/12
746.	Закон за градење.....	51/2
747.	Закон за просторно и урбанистичко планирање.....	51/38
748.	Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи.....	51/61
762.	Закон за ученичкиот стандард.....	52/2
763.	Закон за просветната инспекција.....	52/20
775.	Закон за животната средина.....	53/1
798.	Закон за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија.....	55/2
799.	Закон за изменување и дополнување на Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2005 година.....	55/4

800. Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование...	55/5	1104. Закон за пратениците.....	84/2
801. Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование.....	55/6	1105. Закон за изменување на Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката.....	84/9
851. Закон за употреба на знамињата на заедниците во Република Македонија.....	58/2	1106. Закон за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица.....	84/9
852. Закон за дополнување на Законот за заштита на сведоци.....	58/4	1107. Закон за изменување на Законот за другите.....	84/28
853. Закон за изменување и дополнување на Законот за правата на прогонуваниите и затвораните лица за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност и на членовите на нивните семејства.....	58/4	1108. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва.....	84/29
899. Закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија.....	61/2	1109. Закон за изменување на Законот за стопанските комори.....	84/32
910. Закон за работните односи.....	62/2	1110. Закон за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите...	84/32
911. Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита.....	62/63	1111. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита....	84/44
912. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица.....	62/73	1112. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување.....	84/46
913. Закон за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија...	62/78	1113. Закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување	84/51
914. Закон за јавен долг.....	62/83	1161. Закон за вработување на инвалидни лица (Пречистен текст).....	87/2
921. Изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2005 година, со изменувањето и дополнувањето на буџетите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за 2005 година, Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2005 година, Фондот за магистрални и регионални патишта за 2005 година и Агенцијата за вработување на Република Македонија за 2005 година..	63/1	1177. Закон за задолжително осигурување во сообраќајот.....	88/2
926. Закон за буџетите.....	64/2	1301. Закон за хартии од вредност.....	95/1
927. Закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси.....	64/18	1302. Закон за изменување и дополнување на Законот за административните такси.....	95/82
928. Закон за железниците.....	64/18	1303. Закон за изменување на Законот за водните заедници.....	95/88
996. Закон за изменување и дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал.....	74/2	1304. Закон за изменување на Законот за водостопанствата.....	95/89
997. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба....	74/4	1344. Закон за радиодифузната дејност.....	100/1
998. Закон за изменување на Законот за избирачкиот список.....	74/7	1359. Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка по Договор за Првиот програмски заем за развојни политики-ПДПЛ 1.....	101/1
1049. Закон за парничната постапка.....	79/1	1360. Закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	101/2
1050. Закон за ревизија.....	79/94	1477. Закон за државните службеници (Пречистен текст).....	108/2
1078. Закон за дополнување на Кривичниот законик.....	81/2	1490. Закон за изменување и дополнување на Законот за преобразба на Електро-стопанство на Македонија, Акционерско друштво за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија, во државна сопственост.....	109/2
1079. Закон за дополнување на Законот за основното образование.....	81/2	1491. Закон за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите...	109/3
1080. Закон за Управата за јавни приходи....	81/3	1492. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки.....	109/3
1081. Закон за изменување на Законот за Царинската управа.....	81/16	1493. Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Македонска банка за поддршка на развојот.....	109/5
1082. Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка по Договор за заем за Проектот за реформа на деловното окружување и институционално зајакнување.....	81/16	1494. Закон за дополнување на Законот за Централен регистар.....	109/9
1083. Закон за изменување и дополнување на Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници.....	81/18	1495. Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем, наменет за Проектот за реформи во железницата, кој ќе се склучи меѓу ЈП Македонски железници и Меѓународната банка за обнова и развој.....	109/9
1084. Закон за изменување и дополнување на Законот за државните службеници...	81/21	1516. Закон за изменување на Законот за социјалната заштита.....	111/2
1085. Закон за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните.....	81/36	1517. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита....	111/2
1086. Закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина.....	81/51	1543. Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Владата на Република Италија за реализација на втората фаза од Програмата за рационализација на управувањето и модернизацијата на биомедицинската технологија во здравствениот сектор.....	112/2
1087. Закон за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба.....	82/1		
1088. Закон за изменување на Законот за техничката инспекција.....	82/7		
1089. Закон за изменување на Законот за културата.....	82/8		

1544. Закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија.....	112/3
1560. Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.....	113/1
1561. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата.....	113/5
1562. Закон за изменување на Законот за основното образование.....	113/13
1563. Закон за изменување на Законот за средното образование.....	113/13
1564. Закон за изменување на Законот за високото образование.....	113/14
1565. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица.....	113/15
1641. Закон за здравственото осигурување (Пречистен текст).....	119/2
1653. Буџет на Република Македонија за 2006 година.....	120/1
1654. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2006 година..	120/388
1655. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка.....	120/396
1656. Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход.....	120/402
1657. Закон за изменување на Законот за установите.....	120/405
1658. Закон за изменување на Законот за домување.....	120/406

О Д Л У К И

Рег. бр.

Бр./стр.

65. Одлука за правилата за рамноправен пристап во медиумското претставување за локалните избори во 2005 година.....	6/11
66. Одлука за избор на потпретседател на Собранието на Република Македонија.....	6/13
67. Одлука за разрешување од функцијата судија на Врховниот суд на Република Македонија.....	6/14
68. Одлука за разрешување од функцијата судија на Врховниот суд на Република Македонија.....	6/14
69. Одлука за разрешување од функцијата претседател на Основниот суд – Струмица.....	6/14
70. Одлука за избор на судии поротници во Апелациониот суд – Скопје.....	6/14
71. Одлука за избор на судии поротници во Апелациониот суд – Штип.....	6/14
72. Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд – Берово.....	6/15
73. Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд – Битола.....	6/15
74. Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд – Винаца.....	6/16
75. Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд – Кавадарци.....	6/16
Исправка	11/55
76. Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд – Кочани.....	6/17
77. Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд – Кратово.....	6/18
78. Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд – Крива Паланка.....	6/18
79. Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд – Неготино.....	6/19
80. Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд – Ресен.....	6/19
81. Одлука за избор на судија поротник во Основниот суд – Радовиш.....	6/20
82. Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд – Свети Николе.....	6/20

83. Одлука за изменување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици на членовите на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ).....	6/20
84. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	6/21
85. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	6/21
86. Одлука за именување членови на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	6/21
87. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател и членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	6/21
88. Одлука за огласување избор на судии на Апелациониот суд – Скопје.....	6/22
89. Одлука за огласување избор на судии - на основните судови во Дебар, Кочани, Радовиш, Скопје I – Скопје, Скопје II – Скопје и Струмица.....	6/22
135. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Авганистан.....	8/19
204. Одлука за разрешување од функцијата заменик на јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство во Скопје.....	12/3
205. Одлука за избор на претседатели на основни судови.....	12/3
206. Одлука за избор на судии на основните судови.....	12/3
207. Одлука за избор на судии-поротници во Основниот суд – Делчево.....	12/3
208. Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд – Куманово.....	12/4
209. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	12/4
210. Одлука за избор на претседател, потпретседатели, членови и нивни заменици на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација.....	12/5
211. Одлука за именување претседател и членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	12/5
212. Одлука за огласување избор на судии на Врховниот суд на Република Македонија.....	12/5
213. Одлука за огласување избор на претседател на Основниот суд – Струмица.....	12/5
425. Одлука за верификација на мандатот на пратеници во Собранието на Република Македонија.....	27/2
426. Одлука за именување на претседател и членови на Комисијата за електронски комуникации.....	27/2
427. Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд-Скопје.....	27/2
428. Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд-Битола.....	27/3
429. Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд-Битола.....	27/3

430. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд Скопје II - Скопје.....	27/3	577. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието на Република Македонија.....	37/7
431. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд Скопје II - Скопје.....	27/3	578. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка.....	37/7
432. Одлука за разрешување од функцијата заменик на јавниот обвинител во Вишото јавно обвинителство - Скопје.....	27/3	579. Одлука за изменување на Одлуката за избор на шеф и членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ).....	37/7
433. Одлука за разрешување од функцијата заменик на јавниот обвинител во Основното јавно обвинителство-Тетово....	27/3	580. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците.....	37/7
434. Одлука за разрешување од функцијата судии поротници во Основниот суд Скопје I - Скопје.....	27/4	581. Одлука за дополнување на Одлуката за именување на претседател и членови на Комисијата за електронски комуникации.....	37/8
435. Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд - Кичево.....	27/4	582. Одлука за разрешување на член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	37/8
436. Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд - Охрид.....	27/4	583. Одлука за изменување на Одлуката за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“.....	37/8
437. Одлука за именување член на Советот на Народната банка на Република Македонија.....	27/5	636. Одлука за испраќање на единици на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Ирак.....	42/5
438. Одлука за огласување именување заменици на јавните обвинители во Основните јавни обвинителства.....	27/5	652. Одлука за верификација на мандатот на пратеник во Собранието на Република Македонија.....	43/1
439. Одлука за огласување именување јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Берово и во Кичево.....	27/6	664. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	45/2
440. Одлука за огласување именување заменици на јавниот обвинител во Вишото јавно обвинителство во Битола и во Скопје.....	27/6	665. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието на Република Македонија.....	45/2
551. Одлука за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија...	36/1	666. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка	45/3
563. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд - Гевгелија.....	37/3	667. Одлука за именување на претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за решавање на жалби од областа на конкуренцијата.....	45/3
564. Одлука за разрешување од функцијата заменик на јавниот обвинител во Вишото јавно обвинителство - Штип.....	37/3	668. Одлука за изменување на Одлуката за разрешување и именување на членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија.....	45/4
565. Одлука за избор на судии на Апелационите судови во Скопје и Битола.....	37/3	669. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател и членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	45/4
566. Одлука за избор на претседатели на Основните судови во Гостивар, Делчево и Кочани.....	37/4	670. Одлука за разрешување од функцијата претседател на Апелациониот суд - Штип.....	45/4
567. Одлука за избор на судии на Основните судови во Кичево, Гостивар и Струга.....	37/4	671. Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд - Скопје.....	45/4
568. Одлука за избор на судии поротници во Апелациониот суд - Битола.....	37/4	672. Одлука за разрешување од функцијата јавен обвинител во Основното јавно обвинителство - Штип.....	45/4
569. Одлука за избор на судии поротници во Основниот суд - Дебар.....	37/4		
570. Одлука за огласување избор на судии на Апелационите судови во Битола и Скопје.....	37/5		
571. Одлука за огласување избор на судии на Основните судови во Битола, Скопје II - Скопје и Скопје I - Скопје.....	37/5		
572. Одлука за разрешување од функцијата член на Комисијата за хартии од вредност.....	37/5		
573. Одлука за разрешување од функцијата член на Комисијата за хартии од вредност.....	37/6		
574. Одлука за именување членови на Комисијата за хартии од вредност.....	37/6		
575. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	37/6		
576. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија..	37/6		

673.	Одлука за огласување избор на судии на основните судови во Тетово, Битола, Гевгелија, Скопје I - Скопје и Скопје II - Скопје.....	45/5	915.	Одлука за основање на Анкетна комисија за испитување на причините и последиците од стечајот на Експорт-Импорт банка врз Буџетот на Република Македонија.....	62/91
674.	Одлука за огласување именување заменик на јавниот обвинител во Вишото јавно обвинителство во Штип.....	45/5	922.	Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција во Авганистан...	63/320
725.	Одлука за избор на судија на Врховниот суд на Република Македонија.....	50/2	923.	Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија - медицински тим за учество во мировна операција во Авганистан.....	63/320
726.	Одлука за избор на претседател на Основниот суд - Свети Николе.....	50/2	1026.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд Скопје I - Скопје	77/2
727.	Одлука за избор на судии на основните судови во Кочани, Радовиш, Струмица и Тетово.....	50/2	1027.	Одлука за именување вицегувернер на Народната банка на Република Македонија.....	77/2
728.	Одлука за избор на судии - поротници во Основниот суд - Струга.....	50/2	1028.	Одлука за именување член на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....	77/2
729.	Одлука за именување директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци	50/3	1029.	Одлука за огласување избор на судии на Апелационите судови во Битола, Скопје и Штип.....	77/2
730.	Одлука за изменување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици на членовите на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа (ПС СЕ).....	50/3	1030.	Одлука за огласување избор на судии на Основните судови во Куманово, Охрид, Скопје I - Скопје и Тетово.....	77/2
731.	Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка	50/3	1138.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Врховниот суд на Република Македонија.....	86/2
802.	Одлука за верификација на мандатот на пратеник во Собранието на Република Македонија.....	55/7	1139.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд - Охрид.....	86/2
803.	Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	55/7	1140.	Одлука за именување член на Советот на Народната банка на Република Македонија.....	86/2
804.	Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка	55/8	1141.	Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	86/3
805.	Одлука за разрешување на членови на Советот за радиодифузија.....	55/8	1142.	Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за деловнички и мандатно - имунитетни прашања на Собранието на Република Македонија.....	86/3
806.	Одлука за огласување на избор на претседател на Апелациониот суд - Штип	55/8	1143.	Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	86/3
807.	Одлука за огласување на избор на судии на апелационите судови во Скопје и Битола	55/8	1144.	Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка..	86/3
808.	Одлука за огласување на именување јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Штип.....	55/8	1145.	Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџи Василев - Јасмин“.....	86/4
809.	Одлука за огласување на именување заменик на јавниот обвинител во Основното јавно обвинителство во Кавадарци.....	55/9	1146.	Одлука за избор на претседател и членови на Анкетната комисија за испитување на причините и последиците од стечајот на Експорт - импорт банка врз Буџетот на Република Македонија.....	86/4
854.	Одлука за избор на заменици на Народниот правобранител.....	58/6	1147.	Одлука за огласување избор на претседатели на основните судови во Берово, Велес, Виница, Гевгелија, Кавадарци, Кичево, Неготино, Прилеп, Радовиш, Ресен и Скопје II - Скопје.....	86/4
874.	Одлука за избор на член на Републичкиот судски совет.....	60/2	1148.	Одлука за огласување избор на судии на основните судови во Скопје I - Скопје и Струмица.....	86/5
875.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд - Штип.....	60/2	1149.	Одлука за изменување на Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија..	86/5
876.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд - Куманово....	60/2	1248.	Одлука за верификација на мандатот на пратеник во Собранието на Република Македонија.....	93/2
877.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд - Охрид.....	60/2			
878.	Одлука за избор на судии на Врховниот суд на Република Македонија.....	60/2			
879.	Одлука за избор на судии на Апелациониот суд во Скопје.....	60/2			
880.	Одлука за избор на претседател на Основниот суд - Струмица.....	60/3			
881.	Одлука за избор на судии на основните судови во Скопје I - Скопје, Скопје II - Скопје, Кочани, Радовиш и Дебар...	60/3			
882.	Одлука за избор на членови на Советот за радиодифузија.....	60/3			
883.	Одлука за дополнување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за решавање на жалби од областа на конкуренцијата.....	60/3			

1249. Одлука за избор на претседател на Апелациониот суд - Штип.....	93/2	1609. Одлука за огласување избор на судија на Апелациониот суд во Битола.....	117/2
1250. Одлука за избор на судии на Апелационите судови во Скопје и Битола.....	93/2	1610. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на Комисиите на Собранието на Република Македонија.....	117/2
1251. Одлука за избор на судии на Основните судови во Скопје I - Скопје, Скопје II - Скопје, Битола, Гевгелија и Тетово.....	93/2	1611. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	117/2
1252. Одлука за огласување избор на судија на Врховниот суд на Република Македонија.....	93/3	1612. Одлука за изменување на Одлуката за разрешување, избор и именување на членови на Управниот одбор на Македонската радио-телевизија.....	117/2
1253. Одлука за огласување избор на судии на основните судови во Прилеп, Куманово, Крива Паланка и Охрид.....	93/3	1642. Одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија за редовни и инвестициони активности на радиопрограмите наменети за соседните земји и Европа на странски јазици за 2006 година.....	119/13
1345. Одлука за испраќање на единици на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Ирак.....	100/45	1643. Одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија за редовни и инвестициони активности на радиопрограмите наменети за информирање на иселениците и граѓаните на Република Македонија, кои живеат во странство за 2006 година.....	119/13
1444. Одлука за прераспределба на средствата меѓу буџетските корисници.....	106/2	1644. Одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија за редовни и инвестициони активности на сателитскиот радиопрограмски сервис наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во странство за 2006 година.....	119/14
1457. Одлука за прогласување на амандманите XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX и XXX на Уставот на Република Македонија.....	107/2	1645. Одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија за редовни и инвестициони активности на сателитскиот телевизиски програмски сервис наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во странство за 2006 година.....	119/14
1458. Одлука за прогласување на Уставниот закон за спроведување на амандманите од XX до XXX на Уставот на Република Македонија.....	107/2	1646. Одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија за редовни и инвестициони активности за собранискиот канал во 2006 година.....	119/14
1459. Одлука за разрешување од функцијата главен државен ревизор на Државниот завод за ревизија.....	107/4		
1460. Одлука за избор на главен државен ревизор на Државниот завод за ревизија.....	107/4		
1461. Одлука за разрешување од функцијата јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Свети Николе.....	107/4		
1462. Одлука за разрешување од функцијата јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Тетово.....	107/4		
1463. Одлука за разрешување од функцијата заменик на јавниот обвинител во Основното јавно обвинителство во Скопје.....	107/4		
1464. Одлука за именување заменици на јавните обвинители на вишите јавни обвинителства во Скопје и Штип.....	107/5		
1465. Одлука за именување јавни обвинители на основните јавни обвинителства во Берово и Штип.....	107/5		
1466. Одлука за именување заменици на јавните обвинители на основните јавни обвинителства во Велес, Гостивар, Дебар, Кавадарци, Кичево и Скопје.....	107/5		
1467. Одлука за именување заменик на директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци.....	107/5		
1468. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	107/6		
1469. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка.....	107/6		
1470. Одлука за огласување избор на судии на основните судови во Скопје I - Скопје и Битола.....	107/6		
1518. Одлука за давање согласност на утврдена стапка на надомест од вкупниот приход на друштвата кои вршат енергетска дејност за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2006 година.....	111/5		
1545. Одлука за прераспределба на средствата меѓу буџетските корисници.....	112/10		
		РЕШЕНИЈА	
	Рег. бр.		Бр./стр.
	693.	Решение за распишување вонредни избори за градоначалник на општината Шуто Оризари.....	47/1
		ДЕКЛАРАЦИИ	
	Рег. бр.		Бр./стр.
	1305.	Декларација Земја по мерка на децата	95/90
	1519.	Декларација за воведување на е-Парламент во Собранието на Република Македонија.....	111/5
		РЕЗОЛУЦИИ	
	Рег. бр.		Бр./стр.
	1178.	Резолуција за поддршка на борбата против корупцијата во Република Македонија.....	88/24

ЗАКЛУЧОЦИ

Рег. бр.	Бр./стр.
933. Заклучоци по Нацртот на амандманите XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII и XXXIV на Уставот на Република Македонија.....	65/1

ВЛАДА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УРЕДБИ

Рег. бр.	Бр./стр.
136. Уредба за постапки за нотификација на стандарди, технички прописи и постапки за оценка на сообразност и санитарни и фитосанитарни мерки.....	8/19
146. Уредба за утврдување на критериумите за особен научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес за стекнување на државјанство на Република Македонија.....	9/1
253. Уредба за индустриска безбедност на класифицирани информации.....	16/2
254. Уредба за информатичка безбедност на класифицирани информации.....	16/4
255. Уредба за условите и критериумите за избор на складиштари на стоковни резерви.....	16/7
363. Уредба за употребата на средствата за присила како и носењето и употребата на огненото оружје од страна на царинските служби.....	21/1
410. Уредба за Методологија за распределба на наменските дотации во основното образование по општини.....	25/1
411. Уредба за Методологија за распределба на наменските дотации во средно образование по општини и Градот Скопје.....	25/4
496. Уредба за Методологија за распределба на наменски дотации за локалните јавни установи за деца - детски градинки по општини.....	30/1
497. Уредба за Методологија за распределба на наменските дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица кои ќе работат како јавни установи за социјална заштита основани од општината и од Градот Скопје.....	30/3
515. Уредба за методологија за распределба на наменските дотации за локалните установи во културата.....	31/10
552. Уредба за доаѓање и престој на странски јахти или чамци наменети за разонода и спорт на езерата во Република Македонија.....	36/1
732. Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели.....	50/4
783. Уредба за Методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2005 година.....	54/2
784. Уредба за Методологија за распределба на капитални дотации за локални патишта и улици по општините за 2005 година.....	54/3
820. Уредба за определување на реонизација на зони на градовите и населените места во Република Македонија.....	56/2
929. Уредба за трговските дејности од мал обем и начинот на нивна регистрација..	64/42

939. Уредба за спроведување на Царинскиот закон.....	66/1
999. Уредба за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оценка на влијанијата врз животната средина.....	74/8
1045. Уредба за начинот, постапката на уписот и органот кај којшто се врши упис на претставништвата на странските трговски друштва во Република Македонија.....	78/1
1052. Уредба за начинот на изградбата, одржувањето и користењето на засолништата и другите заштитни објекти и определувањето на потребниот материјал на засолнишни места.....	80/2
1053. Уредба за начинот на спроведување на мерката за заштита и спасување - прва медицинска помош.....	80/4
1054. Уредба за спроведување на асанација на теренот.....	80/6
1162. Уредба за изменување на Уредбата за начинот и постапката на отуѓувањето, давањето под закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на градежното земјиште сопственост на Република Македонија.....	87/6
1179. Уредба за Методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2006 година.....	88/24
1217. Уредба за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план.....	89/1
1218. Уредба за изменување на Уредбата за постапката за продажба на акциите и уделите што и се издадени на Агенцијата на Република Македонија за приватизација и акции и удели што и се издадени на Република Македонија.....	89/4
1237. Уредба за групно изземање на хоризонтални договори за специјализација..	91/1
1238. Уредба за групно изземање на договори за трансфер на технологија, за лиценца или за know-how.....	91/3
1239. Уредба за групно изземање на договори за дистрибуција и сервисирање на моторни возила.....	91/7
1240. Уредба за групно изземање на договори за осигурување.....	91/12
1241. Уредба за групно изземање на хоризонтални договори за истражување и развој.....	91/16
1242. Уредба за групно изземање на вертикалните договори за исклучиво право на дистрибуција, селективно право на дистрибуција, исклучиво право на купување и франшизинг.....	91/18
1243. Уредба за поблиските критериуми за оценка на концентрациите и содржината и формата на известувањето.....	91/22
1244. Уредба за договори од мало значење....	91/25
1254. Уредба за спроведување на заштита и спасување од поплави.....	93/3
1255. Уредба за спроведување на засолнувањето.....	93/6
1288. Уредба за спроведување на мерките за заштита и спасување на животните и производите од животинско потекло.....	94/1
1289. Уредба за спроведување на мерките за заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло.....	94/3

1315.	Уредба за начинот на работа на комисиите за проценка и утврдување на висината на штета настаната од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи.....	98/2	37.	Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2005 година.....	5/3
1316.	Уредба за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари.....	98/2	38.	Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на станите во општествена сопственост.....	5/3
1317.	Уредба за спроведување на спасувањето од урнатини.....	98/4	39.	Одлука за вежбовни активности на органите на државната управа и на јавните претпријатија.....	5/3
1334.	Уредба за спроведување на мерките за радиолошка, хемиска и биолошка заштита и спасување.....	99/1	40.	Одлука за престанување и давање на користење на недвижен имот.....	5/4
1361.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот, условите и постапката за давање под закуп на станови во сопственост на Република Македонија.....	101/3	41.	Одлука за давање согласност на Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на одделите надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.....	5/4
1417.	Уредба за начинот на применувањето на мерките за заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во техничкиот преглед.....	105/2	90.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина мермер на ТД „ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ“ АД Скопје на локалитетот Галабовец – Нови Присад-Прилепско.....	6/22
1478.	Уредба за начинот на продажба и постапување со стока која е одземена или која е отстапена во корист на државата и за распределба на средствата стекнати со продажбата.....	108/15	91.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина мермер на „ОРТО МЕРМЕРИ“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот Галабовец – Нови Присад, Прилепско.....	6/23
1496.	Уредба за спроведување на евакуацијата на населението.....	109/11	92.	Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за организација на работата и систематизација на работните места во Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	6/23
1497.	Уредба за спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население.....	109/14	93.	Одлука за изменување на Одлуката за престанување и давање на користење на недвижен имот.....	6/23
1498.	Уредба за спроведување на заштита од неексплодирани убојни средства.....	109/16	94.	Одлука за отстапување и продажба на удел во Аптека – Демир Хисар.....	6/24
1568.	Уредба за изменување на Уредбата за методологија на распределба на наменските дотации во основното образование по општини.....	114/2	95.	Одлука за отстапување и продажба на удел во Аптека IV – „4-ти Ноември“ – Битола.....	6/24
1613.	Уредба за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки.....	117/3	96.	Одлука за отстапување и продажба на удел во Градска аптека „Центар“ – Куманово.....	6/24
1647.	Уредба за поблиските услови кои мора да бидат исполнети за стоката да може да биде предмет на автономни мерки за намалување или укинување на увозните давачки, постапката за воведување на автономни мерки, како и начинот на нивно распределување или користење.....	119/15	97.	Одлука за отстапување и продажба на удел во Аптека „Свети Ѓорѓи Кратовски“ – Кратово.....	6/25
	О Д Л У К И		98.	Одлука за отстапување и продажба на удел во Аптека-Крушево.....	6/25
Рег. бр.		Бр./стр.	99.	Одлука за отстапување и продажба на удел во Градска аптека-Крива Паланка.....	6/26
8.	Одлука за доделување помош на настраданите во земјотресот и поплавите во регионот на Југоисточна Азија.....	3/2	100.	Одлука за отстапување и продажба на удел во Аптека „11-ти Септември“ – Струмица.....	6/26
9.	Одлука за обука на преведувачи/толкувачи на припадниците на заедниците што не се мнозинство во Република Македонија во органите на државната управа и судовите.....	3/2	101.	Одлука за отстапување и продажба на удел во Аптека 3 од Штип.....	6/26
10.	Одлука за пренесување на право на користење на моторно возило.....	3/2	102.	Одлука за отстапување и продажба на удел во Аптека Плоштад „Илинден“ – Свети Николе.....	6/27
34.	Одлука за давање на правото на користење на подвижни средства (таблети) кои претставуваат потрошен материјал.....	5/3		Исправка	14/4
35.	Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2005 година.....	5/3	103.	Одлука за отстапување и продажба на удел во Аптека 1 – Прилеп.....	6/27
36.	Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2005 година.....	5/3	104.	Одлука за отстапување и продажба на удел во Градска аптека – Радовиш.....	6/28
			105.	Одлука за отпочнување постапка за приватизација на Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за производство, дистрибуција и снабдување со електрична енергија во државна сопственост, Скопје.....	6/28
			125.	Одлука за дополнување на Одлуката за обука на преведувачи/толкувачи на припадниците на заедниците што не се мнозинство во Република Македонија во органите на државната управа и судовите.....	7/38

126. Одлука за одобрување на Програмата за реализација на задачите на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја во 2005 година.....	7/38	256. Одлука за давање согласност за именување на почесен конзул на Државата Израел во Република Македонија со седиште во Скопје.....	16/8
137. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Централниот регистар на Република Македонија...	8/23	257. Одлука за отстапување и продажба на удел во аптека “Здравје 1” - Охрид.....	16/9
138. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2004 година.....	8/23	258. Одлука за отстапување и продажба на удел во “Аптека 1” - Струга.....	16/9
139. Одлука за давање на користење – концесија по пат на понуда на дивечот во ловиштата во Република Македонија....	8/23	259. Одлука за отстапување и продажба на удел во Јавна аптека - Македонски Брод..	16/9
147. Одлука за определување на висината на надоместокот за учество во работата на Советот за заштита на потрошувачите.....	9/2	260. Одлука за отстапување и продажба на удел во ЈЗО “Општинска аптека” - Кочани	16/10
148. Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2005 година.....	9/3	Исправка.....	29/51
149. Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2005 година.....	9/3	261. Одлука за отстапување и продажба на удел во Градска аптека - Кичево.....	16/10
160. Одлука за основање на Јавна здравствена установа Здравствен дом „Железничар“ – Скопје.....	10/2	262. Одлука за основање на Национален совет за културното наследство.....	16/11
161. Одлука за престанување на правото на користење и пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	10/2	263. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина воровничка дробина на “Победа” ДООЕЛ с. Ботун - Охрид на локалитетот Кучков Рид кај с. Ботун, Охридско.....	16/11
162. Одлука за престанување на важење на Одлуката за замена на недвижен имот и за пренесување на право на користење на недвижен имот.....	10/2	264. Одлука за одземање на корисничко право на земјоделско земјиште во државна сопственост од ЗЗ „Гоце Делчев“ с. Ангелци, Василево.....	16/11
163. Одлука за распишување оглас за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Струмица.....	10/3	265. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта на Република Македонија.....	16/12
177. Одлука за финансирање на МАРНет (Македонска академска истражувачка мрежа).....	11/2	266. Одлука за отстапување и продажба на удели во Градска аптека - Неготино.....	16/12
178. Одлука за формирање Регионален центар за обука за односи со јавноста.....	11/2	312. Одлука за давање согласност за отворање на Генерален конзулат на Државата Израел во Република Македонија на чело со почесен конзул, со седиште во Скопје.....	18/2
214. Одлука за купување на недвижен имот – градежни објекти.....	12/6	313. Одлука за давање согласност за отворање Конзулат на Финска во Република Македонија, со седиште во Скопје....	18/2
215. Одлука за давање согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерална сировина – олово и цинк од лежиштето Злетово, Пробиштип.....	12/6	314. Одлука за давање согласност за именување на почесен конзул на Финска во Република Македонија, со седиште во Скопје.....	18/2
216. Одлука за давање согласност на Одлуката за распоредување на нераспоредената добивка за финансиската 2003 година.....	12/6	315. Одлука за определување на бројот на замениците јавни обвинители во Јавното обвинителство.....	18/2
217. Одлука за одобрување на Статутот на „Водостопанство Брегалница“ – Кочани.....	12/7	316. Одлука за давање на право за користење на недвижен имот во државна сопственост.....	18/3
218. Одлука за одобрување на Статутот на „Водостопанство Тиквеш“ – Кавадарци	12/7	317. Одлука за престанок на користење и давање на користење на дел од недвижен имот.....	18/3
219. Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија Ц.О. – Скопје за период од 01.01.2003 до 31.12.2003 година.....	12/7	328. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Македонија во 2004 година.....	19/2
223. Одлука за Четврта емисија на обврзници за денационализација	13/66	329. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2005 година.....	19/2
224. Одлука за престанување и давање на користење на дел од недвижен имот - објект.....	13/67	330. Одлука за распоредување на субвенции за јавни претпријатија - субвенции за јавни гласила за 2005 година.....	19/2
225. Одлука за престанување и давање на користење инвентар.....	13/67	331. Одлука за давање согласност за промена на сопственичката структура.....	19/3
226. Одлука за престанување на право на користење на земјиште, сопственост на Република Македонија.....	13/67	364. Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2006 година.....	21/3
243. Одлука за одземање на концесијата за вршење радиодифузна дејност.....	15/74	365. Одлука за Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2005 година.....	21/3
		366. Одлука за давање согласност за промена на сопственичка структура.....	21/4
		373. Одлука за распределба на дел од вишниците на приходите над дозволеното ниво на потрошувачката во 2004 година.....	22/2

374.	Одлука за давање на согласност за целосен пренос на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина бакар и злато во рудниот регион Бучим - Дамјан - Боров Дол од АД „СЕМКОРП“ (во стечај) Радовиш на ДПТУ „Бучим“ ДООЕЛ Радовиш.....	22/2	454.	Одлука за репласирање на средствата од компензационите фондови од друга странска помош.....	28/2
375.	Одлука за давање на согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерална суровина - бакар, злато и сребро од лежиштето Бучим, Радовиш од АД „СЕМКОРП“ (во стечај) Радовиш на ДПТУ „Бучим“ ДООЕЛ Радовиш.....	22/3	455.	Одлука за постапката и начинот на утврдување на заштитни мерки при зголемен увоз.....	28/3
376.	Одлука за давање на согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерална суровина - мермеризирани варовници од лежиштето Змејова Дупка, општина Конче, Радовишко од АД „СЕМКОРП“ (во стечај) Радовиш на ДПТУ „Бучим“ ДООЕЛ Радовиш.....	22/3	456.	Одлука за постапката и начинот на утврдување на компензациона давачка.....	28/5
377.	Одлука за утврдување на надоместокот на трошоците на член на семејството на лицата обвинети и предадени на Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија во Хаг по обвинението, број ИТ-04-82 и од 09.03.2005 година на Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија, кои за време на сторувањето на кривичното дело биле вработени во органите на државната управа на Република Македонија, до изрекување на правосилна пресуда.....	22/4	457.	Одлука за утврдување на мрежата на јавните установи за деца - детски градинки....	28/10
378.	Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал.....	22/4	Исправка.....	50/46	
383.	Одлука за формирање Одбор за одбележување на 60-годишнината од победата над фашизмот.....	23/24	458.	Одлука за утврдување мрежа на јавните установи за социјална заштита.....	28/13
392.	Одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати.....	24/2	459.	Одлука за давање на времено користење, одгледување и заштита на дивечот во ловиштата.....	28/14
393.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина градежен технички камен-варовник на “ЕР-СЕ“-КОМЕРЦ“ ДОО Гостивар на локалитетот “Чачка“ с. Г. Бањица-Гостивар....	24/2	460.	Одлука за давање концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина подземна вода за пиење (флаширање) на ДПУТ „МСС-95“ ДООЕЛ експорт-импорт с. Преглово на локалитетот во близина на с. Дворци, општина Пласница.....	28/14
394.	Одлука за давање на согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерални суровини-мермер од лежиштето на локалитетот кај с. Вепрчани Општина Витолиште.....	24/2	461.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина градежен технички камен - варовник на ТДГТ „МАМУДИ ТРАНС“ с. Радолишта - Струга на локалитетот „Краста“ с. Радолишта Струга.....	28/15
395.	Одлука за давање согласност на Програмата за развој и изградба на основната радиодифузна мрежа на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје во 2005 година.....	24/3	462.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на личностите и објектите што се обезбедуваат....	28/15
396.	Одлука за давање согласност на Програмата за работа и Финансискиот план за 2005 година на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија.....	24/3	486.	Одлука за отстапување и продажба на удели во ЈЗО Градска аптека „7-ми Ноември“ - Гевгелија.....	29/48
441.	Одлука за обезбедување на станови за спроведување на Законот за денационализација и Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства.....	27/6	487.	Одлука за отстапување и продажба на удели во ЈЗО Градска аптека „16-ти Јуни“ - Кавадарци.....	29/49
442.	Одлука за доделување средства за постдипломски студии од областа на ЕУ во странство за 2005/2006 година....	27/7	488.	Одлука за отстапување и продажба на удели во Градска аптека „8-ми Март“ - Делчево како дел од ЈЗУ Здравствен дом - Делчево.....	29/49
443.	Одлука за повторно огласување на продажба на објектот “Светски Бизнис Центар“ - Скопје по пат на лицитација.....	27/8	489.	Одлука за отстапување и продажба на удели во ЈЗО Аптека „9-ти Ноември“ - Велес.....	29/50
			490.	Одлука за отстапување и продажба на удели во ЈЗО Аптека „30-ти Ноември“ - Дебар.....	29/50
			491.	Одлука за утврдување надоместок на дел од трошоците за одбраната и за потребите на семејствата на лицата обвинети и предадени на Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија во Хаг, кои за време на сторувањето на кривичното дело биле вработени во органите на државната управа, за 2005 година.....	29/50
			492.	Одлука за овластување на организација за изработка на одликувања на Република Македонија.....	29/51
			498.	Одлука за формирање на работни групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори со Европската унија.....	30/4
			516.	Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Германија и Романија.....	31/11
			517.	Одлука за формирање на Национална комисија за изработка и имплементација на Национален план за акција за децата во Република Македонија.....	31/12
			518.	Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈП Македонска радиодифузија за 2004 година.....	31/13

519. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ - Скопје за 2005 година.....	31/13	610. Одлука за давање согласност на Годишната пресметка и Извештајот за работењето и остварени финансиски резултати за периодот јануари - декември 2004 година на ЈПАУ „Македонија“ - Скопје.....	41/4
520. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето за 2004 година на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ - Скопје.....	31/13	611. Одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на задниците кои не се мнозинство во Република Македонија, во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола и на Државниот универзитет во Тетово, во учебната 2005/2006 година.....	41/4
521. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2004 година и Извештајот за финансиското работење во 2004 година на ЈП ХС „Злетовица“ - Пробиштип.....	31/14	612. Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола и на Државниот универзитет во Тетово, во учебната 2005/2006 година.....	41/5
527. Одлука за ангажирање на консултантски тим заради отпочнување на постапка за доделување на концесија на Аеродромот „Скопје“ и Аеродромот „Охрид“.....	33/1	637. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижен имот на име на Република Македонија во земјишните книги во Република Хрватска.....	42/5
528. Одлука за ангажирање на консултантски тим за изготвување на студија за развој на Аеродромот „Охрид“.....	33/2	638. Одлука за формирање Комисија за спроведување на делбен биланс на недвижниот имот меѓу новооснованата општина Аеродром и општината Кисела Вода.....	42/5
547. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба.....	35/53	639. Одлука за формирање Комисија за спроведување на делбен биланс на недвижниот имот меѓу новооснованата општина Бутел и општината Чаир.....	42/6
548. Одлука за замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште.....	35/54	640. Одлука за давање согласност на Програмата за инвестициони вложувања во ЈПАУ „Македонија“ за 2005 година.....	42/6
584. Одлука за престанок на користење и давање на користење на недвижна ствар.....	37/8	641. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на бројот на бодовите за пресметка на висината на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.....	42/6
596. Одлука за престанување и давање на правото на користење на недвижни ствари.....	39/74	653. Одлука за распоредување на средствата од радиодифузната такса за финансирање програми од јавен интерес (Оглас VI).....	43/2
597. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето во 2004 година на ЈП за поштенски сообраќај „Македонска пошта“.....	39/75	654. Одлука за отворање амбасада на Република Македонија во државата Катар, со седиште во Доха.....	43/10
598. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за 2005 година на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ ц.о. Скопје.....	39/75	655. Одлука за формирање на Управен комитет за реформи во сметководството и институционалното зајакнување.....	43/10
603. Одлука за распределба на средства за изградба на водоводи и третман на отпадни води во Република Македонија во 2005 година.....	40/19	684. Одлука за давање на користење на недвижни ствари.....	46/13
604. Одлука за престанок на користење и давање на користење на дел од недвижна ствар во државна сопственост-градежно земјиште.....	41/2	685. Одлука за пренесување на права за користење.....	46/13
605. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина кварц на „АГРО-КУПЕР“ ДООЕЛ Скопје, на локалитетот во близина на с. Отишино и с. Баница, Општина Чашка-Велес.....	41/3	686. Одлука за престанок на мандат на градоначалник по сила на закон.....	46/14
606. Одлука за престанување со работењето на три правни лица што вршат водостопанска дејност и започнување постапка за ликвидација.....	41/3	687. Одлука за престанок на користење и за давање на користење на недвижни ствари.....	46/14
607. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за организација и работа и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	41/3	688. Одлука за начинот на пренесување на основите за присилна наплата од сметките на општините во деловни банки на трезорската сметка.....	46/15
608. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите, критериумите, висината, начинот и постапката за утврдување и остварување на правото на социјална парична помош.....	41/3	689. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Македонија за 2005 година.....	46/15
609. Одлука за давање согласност за имплементирање на одредбите на Резолуцијата 247 на Комитетот за внатрешен сообраќај на Секретаријатот на UN/ECE, а во врска со Европската спогодба за главните меѓународни сообраќајни патишта.....	41/4	690. Одлука за давање согласност на Тарифата за изменување и дополнување на Тарифата на Централниот регистар на Република Македонија.....	46/15

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 691. Одлука за изменување на Одлуката за отуѓување на недвижни средства..... | 46/15 | 716. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина мермер на ТД “ДУМИГАЛ МАРБЛЕ“ увоз-извоз ДОО Прилеп на локалитетот кај с. Беловодича, општина Прилеп | 48/6 |
| 694. Одлука за финансирање на МАРнет (Македонска академска истражувачка мрежа)..... | 47/2 | 717. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина минерална вода и јагленороден двооксид CO ₂ на ДООЕЛ “БОРЧЕ СМИТ“ с. Средно Егри, општина Бистрица, на локалитетот во близина на с. Средно Егри, општина Бистрица, Битолско..... | 48/7 |
| 703. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Украина..... | 48/2 | 718. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина песок и чакал на ДООЕЛ “КИПО“ увоз-извоз Струмица на локалитетот К.О. Куќлиш, општина Струмица..... | 48/7 |
| 704. Одлука за давање согласност за отворање на Конзулат на Романија во Република Македонија, со седиште во Битола..... | 48/2 | 719. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина варовник на “ЕРСЕ-КОМЕРЦ“ ДОО Гостивар, на локалитетот с. Вруток-Гостивар..... | 48/7 |
| 705. Одлука за давање согласност за именување на почесен конзул на Романија во Република Македонија, со седиште во Битола..... | 48/2 | 720. Одлука за давање концесија за детални геолошки истражувања за металични минерални сировини (никлоносна руда) на фирмата “ФЕНИ ИНДУСТРИ“ АД Кавадарци на локалитетот Студена вода, Кавадаречко..... | 48/8 |
| 706. Одлука за бројот на редовните и вонредните студенти за запишување на Полицката академија - Скопје, во учебната 2005/2006 година, за стекнување високо образование..... | 48/3 | 721. Одлука за давање концесија за концесија на дивечот во ловиштата во Република Македонија..... | 48/8 |
| 707. Одлука за дополнување на Одлуката за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот “Св. Климент Охридски“ во Битола и на Државниот универзитет во Тетово во учебната 2005/2006 година..... | 48/3 | 722. Одлука за пренесување на основачките права и обврски над постојните јавни установи за стари лица, на општините и на Градот Скопје и пренесување на правото на сопственост на објекти.... | 48/9 |
| 708. Одлука за придружување кон Заедничката позиција на Советот на Европската унија за контрола на посредувањето во трговијата со оружје..... | 48/3 | 733. Одлука за потврдување на годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити Скопје за 2004 година..... | 50/7 |
| 709. Одлука за придружување кон “Заедничката акција на Советот на ЕУ бр. 2002/589/CFSP од 12 јули 2002 за придонесот на ЕУ во борбата против дестабилизирачкото акумулирање и ширење на мало и лесно оружје“ и за отповикување на Заедничката акција 1999/34 CFSP..... | 48/3 | 734. Одлука за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење на движна ствар..... | 50/7 |
| 710. Одлука за придружување кон “Програмата на ЕУ за превенција и борба против нелегалното криумчарење со конвенционално оружје“ (усвоена од Советот на Европската унија на 26 јуни 1997)..... | 48/4 | 735. Одлука за давање на користење - концесија на рибниот фонд од акумулацијата „Тиквеш“ (Тиквешко Езеро) - Кавадарци..... | 50/7 |
| 711. Одлука за давање концесија за детални геолошки истражувања за металични минерални сировини (бакар, злато и сребро) на “Фелпс Доу Експлорејшн Корпорејшн“ Аризона на локалитетот Казандол, Валандовско..... | 48/4 | 736. Одлука за изменување на Одлуката за издавање на државни записи во 2005 година..... | 50/7 |
| 712. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина доломит на ДПТУ “РУД ПРОИНГ“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот Бабин Дол, општина Македонски Брод..... | 48/4 | 737. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движни ствари и за начинот на преземање на државните службеници од Република Македонија - Министерството за внатрешни работи на Градот Скопје и општините..... | 50/8 |
| 713. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина варовничка дробина - доломит на “ВАРДАР ДОЛОМИТ“ ДОО Скопје на локалитетот Пеклиште, с. Трново, општина Гостивар..... | 48/5 | 749. Одлука за обезбедување на средства за плати и надоместоци за вработените во територијалните противпожарни единици за 2005 година..... | 51/61 |
| 714. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина мермеризиран варовник на “А.Н. АРГЕНТ“ ДООЕЛ, Гостивар на локалитетот Караташ кај с. Долна Бањица - Гостивар..... | 48/5 | 750. Одлука за пренесување на основачките права и обврски над постојните основни училишта, на општините и на општините во Градот Скопје и пренесување на правото на сопственост на објекти..... | 51/62 |
| 715. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина варовник на “ВАР-ПРОМ“ ДОО увоз-извоз Тетово на локалитетот Зла осојница во близина на с. Блаце, општина Брвеница..... | 48/6 | 751. Одлука за пренесување на основачките права и обврски над постојните државни средни училишта, на општините и на Градот Скопје и пренесување на правото на сопственост на објекти..... | 51/66 |
| | | 752. Одлука за пренесување на основачките права и обврски над постојните јавни установи за деца - детски градинки, на општините и на општините во Градот Скопје и пренесување на правата на сопственост на објектите..... | 51/67 |

776. **Одлука** за условите и критериумите за давање повластен тарифен третман при увоз на опрема, суровини и репроматеријали за потребите на земјоделството, текстилната индустрија и машини и опрема..... 53/112
777. **Одлука** за формирање Комисија за спроведување на делбен биланс на недвижниот имот за делот на подрачјето каде што е извршена промена на границите меѓу општината Центар и општината Чаир..... 53/128
778. **Одлука** за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија..... 53/128
779. **Одлука** за престанување на важноста на Одлуката за воведување на визен режим за државјаните на Република Аргентина..... 53/128
785. **Одлука** за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Република Албанија..... 54/4
786. **Одлука** за спроведување на активности за емисија на еврообврзници и управување со јавниот долг..... 54/5
787. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за закуп на пила на..... 54/5
788. **Одлука** за доделување на хуманитарна помош на Република Грузија..... 54/5
789. **Одлука** за пренесување на правото на сопственост на движни ствари и за начинот на преземање на државните службеници..... 54/5
790. **Одлука** за пренесување на правото на сопственост на недвижните ствари..... 54/19
791. **Одлука** за престанок на користење и за давање на користење на недвижна ствар..... 54/21
810. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за воведување систем за регистрација на работно време..... 55/9
811. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Скопје за период 2001 и 2003 година..... 55/9
812. **Одлука** за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Скопје за 2004 година..... 55/9
813. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по Годишната сметка и финансиските извештаи за 2004 година на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Скопје..... 55/9
814. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за ангажирање на консултантски тим заради отпочнување на постапка за доделување на концесија на Аеродром „Скопје,“ и Аеродром „Охрид“..... 55/10
815. **Одлука** за давање согласност за давање на трајно користење на движни ствари..... 55/10
816. **Одлука** за формирање на Комитет за спроведување на реформа за наплата на персоналниот данок на доход и на придонесите на плати..... 55/10
821. **Одлука** за престанување со работењето на ЈВП „Водостопанство на Македонија“ - Скопје и започнување постапка за ликвидација..... 56/3
849. **Одлука** за давање согласност за просторно зголемување на Слободна економска зона „Долина на никелот“ - Кавадарци..... 57/1
855. **Одлука** за продажба на становите во сопственост на Република Македонија..... 58/6
856. **Одлука** за давање согласност за склучување на договор за давање на трајно користење на материјално-технички средства и опрема..... 58/14
857. **Одлука** за изменување на Одлуката за пренесување на право на користење на дел од недвижен имот..... 58/14
858. **Одлука** за престанок на користење и за давање на користење на недвижни ствари..... 58/14
884. **Одлука** за бројот на студенти за запишување во Штип и Струмица во прва година на дисперзираните студиски програми на одделни државни високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2005/2006 година..... 60/3
885. **Одлука** за давање концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-минерална вода и гас CO₂ на ДПТУ „БХЗ Проект Девелопмент“ ДОО увоз-извоз Скопје на локалитетот во близина на с. Долно Оризари, општина Битола..... 60/4
886. **Одлука** за давање концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина подземна вода за пиење/флаширање на „ЈУНАЛТЕД КОМПАНИ“ ДООЕЛ Скопје на локалитетот Сини Вирови во атарот на с. Белчишта-Охрид..... 60/4
887. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минерална суровина-перлит на ДПТУ „РЕНОВА“ с. Цепчиште општина Тетово на локалитетот Лузов Говедарник с. Градешница-Битола..... 60/4
888. **Одлука** за давање концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина подземна вода за пиење (флаширање) на „АЛ“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп на локалитетот во атарот на с. Лажани општина Долнени..... 60/5
900. **Одлука** за изменување на Одлуката за распределба на средства за изградба на водоводи и третман на отпадни води во Република Македонија во 2005 година..... 61/2
901. **Одлука** за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ - Велес во 2004 година..... 61/2
916. **Одлука** за пренесување во сопственост недвижна ствар..... 62/91
930. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната суровина геотермална вода на ДПТ „Ледра Агро“ ДОО Гевгелија на локалитетот Смоквица - Гевгелија..... 64/44
931. **Одлука** за определување на мрежата на ветеринарните друштва..... 64/44
940. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната суровина мермеризан варовник на ДПТУ „СУВА-ФИКС“, с. Порој, Тетово на локалитетот „Караташ“ с. Долна Бањица - Гостивар.... 67/2
941. **Одлука** за потврдување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити Скопје за 2005 година..... 67/2
942. **Одлука** за престанок и давање на користење на недвижен имот..... 67/2

943.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на Пресеанс листа на носителите на јавни функции во Република Македонија.....	67/3	979.	Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар.....	73/3
944.	Одлука за престанување правото на користење и давање на користење на недвижен имот во државна сопственост.....	67/3	980.	Одлука за престанок на користење и давање на користење на недвижна ствар.....	73/3
945.	Одлука за давање согласност на Одлуката на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за регулирање на постапката за купување на имотот на НИП Нова Македонија АД во стечај и упишување на правото на сопственост и правото на стопанисување во јавните книги.....	67/3	981.	Одлука за престанок на користење и давање на користење на недвижна ствар.....	73/4
946.	Одлука за давање согласност на Одлуката за задолжување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија со заем од АД ГТЦ.....	67/3	1000.	Одлука за потврдување на Планот за поделба на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост, Скопје со издвојување со основање.....	74/11
947.	Одлука за давање согласност на Одлуката за задолжување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија со заем од АД ГТЦ.....	67/4	1001.	Одлука за потврдување на Планот за изменување и дополнување на Планот за поделба на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост, Скопје со издвојување со основање.....	74/11
948.	Одлука за давање согласност на Одлуката за задолжување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија со заем од АД ГТЦ.....	67/4	1002.	Одлука за усвојување на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за производство, дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, Скопје.....	74/11
949.	Одлука за пренесување на постојните подрачни училишта во состав на друго основно училиште.....	67/4	1003.	Одлука за усвојување на Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје.....	74/12
952.	Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2004 година.....	68/1	1004.	Одлука за усвојување на Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино.....	74/12
953.	Одлука за давање согласност на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2004 година на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	68/1	1013.	Одлука за определување на производите за кои се плаќа надоместок при промет, увоз/извоз.....	75/2
955.	Одлука за давање согласност на Одлуката за распоредување на нераспоредената добивка за финансиската 2004 година.....	69/1	1014.	Одлука за начинот на наплата на износот за „Детска недела“ во времето од 3 до 9.10.2005 година.....	75/8
963.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	71/1	1015.	Одлука за одобрување на Годишната сметка и Извештајот за работењето во 2004 година на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост - Скопје.....	75/8
964.	Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Република Бугарија.....	71/2	1016.	Одлука за распоред на нето добивката остварена по Годишната сметка за 2004 година на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост, Скопје.....	75/9
965.	Одлука за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивка по Годишна сметка за 2004 година.....	71/2	1031.	Одлука за обновување концесија за вршење радиодифузна дејност.....	77/3
966.	Одлука за формирање на Совет за борба против перење пари и финансирање на тероризам.....	71/2	1032.	Одлука за престанување на важење на Одлуката за формирање на Комисија за реформа на јавната администрација.....	77/4
975.	Одлука за формирање Национален комитет за борба против опустинување и спроведување на Конвенцијата на Обединетите нации за борба против опустинувањето.....	73/2	1033.	Одлука за престанок на користење и давање на користење на недвижна ствар.....	77/4
976.	Одлука за сертифицирање на одделни моторни возила за превоз на опасни материји.....	73/2	1055.	Одлука за утврдување на Класификација на институционалните сектори.....	80/8
977.	Одлука за одземање на користење - концесија на дивечот во ловиштата.....	73/2	1056.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - јаглен на Акционерско друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на локалитетот Брод Гнеотино, Општина Новаци - Битола.....	80/9
978.	Одлука за давање на времено користење, одгледување и заштита на дивечот во ловиштата.....	73/3	1057.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - јаглен на Акционерско друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на локалитетот Ослемеј - Запад, Општина Ослемеј - Кичево.....	80/9
			1058.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - јаглен на Акционерско друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на локалитетот Суводол Општина Новаци - Битола.....	80/10

1059. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	80/10	1166. Одлука за распишување оглас за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	87/7
1060. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	80/10	1219. Одлука за распределба на дел од вишокот на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2005 година и давање на согласност за задолжување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија наменети за реализација на проектот „Водоснабдување на Тетово со зафаќање на површински води од Студена Река и Река Пена“.....	89/5
1061. Одлука за престанок на користење и давање на користење на недвижна ствар.....	80/11	1220. Одлука за престанување со работењето на две водостопански претпријатија и започнување постапка за ликвидација.....	89/5
1062. Одлука за престанок на користење и давање на користење на недвижна ствар.....	80/11	1225. Одлука за основање Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје.....	90/1
1063. Одлука за престанок на користење и за давање на користење на недвижна ствар.....	80/11	1226. Одлука за основање на Јавна здравствена установа.....	90/3
1064. Одлука за изменување на Одлуката за престанување на користење и давање на користење на недвижна ствар.....	80/12	1256. Одлука за начинот, формата и содржината на Евидентна книга за недвижните ствари што ги користат државните органи.....	93/7
1090. Одлука за утврдување на делбениот биланс на Агенцијата на Република Македонија за приватизација.....	83/2	1257. Одлука за начинот, формата и содржината на внатрешната евиденција на недвижните ствари во државна сопственост што ги користат државните органи.....	93/8
1114. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Република Албанија.....	84/51	1258. Одлука за престанок на користење и давање на користење на делови од недвижни ствари.....	93/8
1115. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз.....	84/52	1259. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП ГА-МА - Скопје.....	93/9
1116. Одлука за давање концесија за геолошки истражувања на минералната сировина - минерална вода и гас на „Хоризонти - ФХ“ ДООЕЛ Куманово, на локалитетот „Маличева Чешма“ с. Липково - Куманово.....	84/52	1260. Одлука за давање согласност за отворање конзулат на Република Молдова во Република Македонија, со седиште во Скопје.....	93/9
1117. Одлука за престанување право на користење градежно земјиште во сопственост на Република Македонија.....	84/52	1261. Одлука за давање согласност за именување на г-дин Илија Гечев за почесен конзул на Република Молдова во Република Македонија, со седиште во Скопје.....	93/9
1118. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2004 година.....	84/53	1290. Одлука за одобрување на Програмата за изменување на Програмата за реализација на задачите на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја во 2005 година.....	94/5
1131. Одлука за продажба на недвижни ствари - објекти на сезонски одморалишта.....	85/1	1311. Одлука за давање на согласност на Договорот за давање на времено користење движна ствар.....	97/1
1151. Одлука за објавување оглас за финансирање радио и телевизиски програми од јавен интерес.....	86/6	1318. Одлука за формирање на Координативно тело за индустриска сопственост.....	98/7
1152. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП за пасишта Скопје, за 2004 година.....	86/7	1319. Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година на студиите по германски јазик и литература и студиите за физичка култура на Државниот универзитет во Тетово во учебната 2005/2006 година.....	98/7
1153. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Ценовникот на Основни и останати аеродромски услуги на ЈПАУ „Македонија“ - Скопје бр. 02-2022/17 од 22.12.2003 година и Одлуката за изменување и дополнување на Ценовникот на Основни и останати аеродромски услуги на ЈПАУ „Македонија“ - Скопје бр. 02-1401/5 од 26.07.2004 година.....	86/7	1320. Одлука за определување на мрежата на ветеринарните друштва.....	98/7
1154. Одлука за образување Советодавен комитет на Проектот за катастар и регистрација на недвижности.....	86/7	1321. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во хуманитарна операција во Пакистан.....	98/8
1155. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител.....	86/7	1322. Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2005 година наменети за финансирање на здруженија на граѓани и фондации.....	98/8
1163. Одлука за давање согласност за промена на сопственичка структура.....	87/6		
1164. Одлука за престанок на користење и за давање на користење на недвижна ствар.....	87/6		
1165. Одлука за давање на користење-концесија на рибниот фонд од риболовното подрачје Дојранско Езеро.....	87/6		

1335. **Одлука** за продажба на движни ствари - моторни возила..... **99/3**
1336. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина кварцит на „Арсими“ Невзат и др. ДОО с. Порој - Цепчиште на локалитетот Ко-дра Лаго, Кичево..... **99/5**
1337. **Одлука** за запишување на право на сопственост на недвижен имот на име на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... **99/6**
1338. **Одлука** за запишување на право на сопственост на недвижен имот на име на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... **99/6**
1339. **Одлука** за давање согласност на Го-дишната сметка и Извештајот за рабо-тењето во 2004 година на ЈП ГА-МА-Скопје..... **99/6**
1346. **Одлука** за определување на критериу-мите и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на мине-рални сировини..... **100/45**
1362. **Одлука** за престанок на користење и да-вање на користење на недвижна ствар..... **101/3**
1363. **Одлука** за дополнување на Одлуката за основање на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенамен-ско подрачје „Јасен“ - Скопје..... **101/4**
1364. **Одлука** за издавање на државни об-врзници во 2005 година..... **101/4**
1365. **Одлука** за формирање на Национален комитет за воздухопловна безбедност... **102/1**
1366. **Одлука** за утврдување на бројот на бо-довите за пресметка на висината на го-дишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви за јавните телекомуникациски мрежи и јавните телекомуникациски услуги во Република Македонија..... **102/2**
1367. **Одлука** за давање согласност на одлу-ката за отстапување на патнички мо-торни возила..... **102/2**
1368. **Одлука** за давање согласност на Дого-вор за давање на трајно користење на движни ствари..... **102/3**
1369. **Одлука** за престанок на користење и за давање на користење на недвижни ствари..... **102/3**
1370. **Одлука** за распишување оглас за име-нување заменик на јавниот правобра-нител на Република Македонија за по-драчјето на Струга..... **102/3**
1381. **Одлука** за менување на Царинската тарифа за 2006 година..... **103/1**
1418. **Исправка**..... **108/20**
1418. **Одлука** за отворање Генерален конзу-лат на Република Македонија во Др-жавата Израел, со седиште во Тел Авив..... **105/2**
1419. **Одлука** за утврдување на загрозе-ни зони..... **105/3**
1420. **Одлука** за давање концесија за експло-атација на минералната сировина под-земна вода за пиење - флаширање на „МСС-95“ ДООЕЛ с. Преглово, општи-на Пласница на локалитетот во близи-на на с. Дворци, општина Пласница..... **105/4**
1421. **Одлука** за давање концесија за експло-атација на минералната сировина мер-мер на ДПРТУ „Крест Мармо“ ДОО увоз-извоз Прилеп на локалитетот Ду-пен Камен во атарот на с. Беловодица, општина Прилеп..... **105/4**
1422. **Одлука** за давање концесија за експлоа-тација на минералната сировина минерал-на вода и гас CO₂ на ДПТУ „Гемелли экс-порт“ ДОО - Скопје на локалитетот во атарот на с. Оптичари, општина Битола..... **105/4**
1423. **Одлука** за давање концесија за експло-атација на минералната сировина ва-ровник на ДМТУТ „Феро-транс“ ДОО Зајас на локалитетот Карпа, с. Колари, општина Зајас..... **105/5**
1424. **Одлука** за давање согласност на дого-ворот за трајно користење на движна ствар - патничко моторно возило..... **105/5**
1425. **Одлука** за давање согласност на Одлу-ката на Јавното претпријатие за стопа-нисување со станбен и деловен про-стор на Република Македонија за про-дажба на објектот „Светски бизнис центар“ - Скопје по пат на усно јавно наддавање, со меѓународна објава..... **105/6**
1445. **Одлука** за давање концесија за експло-атација на минералната сировина шкрилец на „Маријан“ ДОО с. Лубни-ца, Општина Конче, на локалитетот Коца Кран во близина на с. Оцалија, општина Штип..... **106/3**
1446. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за на-воднување на Водната заедница „Бла-тец“ - Блатец..... **106/3**
1447. **Одлука** за висината и начинот на пла-ќање надоместок за вршење технички преглед на странски пловни објекти..... **106/4**
1448. **Одлука** за докапитализација на влогот на „Електростопанство на Македони-ја“, Акционерско друштво за дистрибу-ција и снабдување со електрична енер-гија, во државна сопственост - Скопје... **106/4**
1449. **Одлука** за зголемување на акционер-скиот влог на „Електростопанство на Македонија“, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со елек-трична енергија, во државна сопстве-ност - Скопје..... **106/4**
1471. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за на-воднување на Водната заедница „Ма-рена“ - с. Марена, општина Кавадарци.. **107/6**
1472. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за на-воднување на Водната заедница „Вила-ров“ - Неготино..... **107/7**
1473. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за на-воднување на Водната заедница „Ду-шан Кирик“ - Росоман..... **107/7**
1474. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за на-воднување на Водната заедница „ХС Демир Капија“ - Демир Капија..... **107/7**
1479. **Одлука** за распределба на вишоците на приходите над дозволеното ниво на по-трошувачката во 2004 година..... **108/17**
1480. **Одлука** за изземање и давање на вре-мено користење на недвижна ствар без надомест..... **108/17**
1481. **Одлука** за престанок на користење и за давање на користење на движни ствари **108/19**
1482. **Одлука** за продажба на удел во Друш-твото фабрика за шински возила „Ве-лес“ ЈП „Македонски железници“ ДО-ОЕЛ - Велес..... **108/19**
1483. **Одлука** за давање согласност на Одлу-ката за спроведување постапка за изд-војување на делови од Јавното прет-пријатие „Македонски шуми“ и нивно организирање во друштва со ограниче-на одговорност - ДООЕЛ..... **108/20**

1499. **Одлука** за пристапување на Република Македонија кон Конвенцијата за специјалните мисии..... **109/17**
1500. **Одлука** за запишување на право на сопственост на недвижна ствар на име на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... **109/17**
1501. **Одлука** за прифатливоста на предлогот за повторно прогласување на локалитетот Маркови Кули за споменик на природата..... **109/18**
1502. **Одлука** за прифатливоста на предлогот за повторно прогласување на локалитетот Смоларски Водопад за споменик на природата..... **109/18**
1503. **Одлука** за давање согласност на договор за давање на времено користење на воздухоплови ZLIN..... **109/18**
1504. **Одлука** за давање на времено користење на недвижна ствар без надомест..... **109/18**
1505. **Одлука** за престанок на користење и за давање на користење на недвижни ствари..... **109/18**
1506. **Одлука** за изменување на Одлуката за условите, критериумите, висината, начинот и постапката за утврдување и остварување на правото на социјална парична помош..... **109/19**
1520. **Одлука** за давање на земјоделско земјиште во сопственост на државата на плодоуживање на одредени категории социјално необезбедени лица и определување видот и висината на помошта... **111/6**
1521. **Одлука** за определување на видови на стока кои се предмет на постапување на царинските органи на определени гранични премини..... **111/8**
1522. **Одлука** за престанок на користење и давање на користење на недвижна ствар..... **111/9**
1523. **Одлука** за купување на недвижна ствар со непосредна спогодба..... **111/9**
1524. **Одлука** за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за инвестициони вложувања на ЈПАУ „Македонија“ - Скопје за 2005 година..... **111/10**
1525. **Одлука** за продажба на удел во Друштвото за ремонт на пруги и нискоградба ЈП „Македонски железници“ ДООЕЛ - Скопје..... **111/10**
1546. **Одлука** за формирање на Национална комисија за изработка и имплементација на Акционен план на Стратегијата за млади на Република Македонија..... **112/14**
1547. **Одлука** за престанок и давање на користење на недвижни ствари..... **112/14**
1548. **Одлука** за престанок и давање на користење на недвижни ствари..... **112/16**
1549. **Одлука** за престанок и давање на користење на недвижни ствари..... **112/19**
1550. **Одлука** за престанок и давање на времено користење на недвижни ствари..... **112/22**
1551. **Одлука** за престанување на користење и давање на користење движни ствари - мерна опрема..... **112/22**
1552. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за пренесување на удели..... **112/23**
1553. **Одлука** за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост..... **112/23**
1554. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за пренесување на право на сопственост на објекти..... **112/23**
1555. **Одлука** за зголемување на акционерскиот влог на “Електростопанство на Македонија“, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост - Скопје..... **112/23**
1556. **Одлука** за докапитализација на влогот на “Електростопанство на Македонија“, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост - Скопје..... **112/23**
1566. **Одлука** за распределување на стоките на форми на извоз и увоз..... **113/16**
1569. **Одлука** за распределба на нереализираните средства од Одлуката за распределба на средства за изградба на водоводи и третман на отпадни води во Република Македонија во 2005 година..... **114/2**
1570. **Одлука** за престанување со работењето на Водостопанско општествено претпријатие „Водостопанство - Пелагонија“ - Битола и започнување постапка за ликвидација..... **114/2**
1571. **Одлука** за престанување со работењето на Водостопанска работна организација „Водостопанство - Куманово“ - Куманово и започнување постапка за ликвидација..... **114/3**
1588. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на државни обврзници во 2005 година..... **115/3**
1589. **Одлука** за давање согласност на Одлуката донесена од Управниот одбор на ЈЗУ Клинички центар - Скопје..... **115/3**
1590. **Одлука** за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба..... **115/4**
1614. **Одлука** за давање согласност на Тарифата за изменување и дополнување на Тарифата на Централниот регистар на Република Македонија..... **117/25**
1615. **Одлука** за трансформација на Здравствена работна организација..... **117/25**
1616. **Одлука** за давање на користење движни ствари - опрема за пренос и емитување на III - та радио и ТВ програма..... **117/26**
1617. **Одлука** за давање на користење - концесија на рибниот фонд за акумулации..... **117/26**
1618. **Одлука** за давање на користење - концесија на рибниот фонд од риболовните ревири..... **117/26**
1619. **Одлука** за распишување оглас за именување заменици на Јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјата на Гостивар, Битола, Прилеп, Штип, Кавадарци, Гевгелија и Тетово... **117/27**
1648. **Одлука** за предвремена примена на Протоколот за измена на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки за тарифните квоти за увоз на шеќер и производи од шеќер со потекло од Република Македонија во Заедницата **119/16**
1649. **Одлука** за датумот на започнување на уплатата на придонесот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување..... **119/16**
1650. **Одлука** за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2006 година..... **119/16**
1658. **Одлука** за утврдување на Листа на стоки и технологии со двојна употреба **120/407**

РЕШЕНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.		
19.		Решение за именување државен секретар во Министерството за економија.....	
20.	4/71	Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за магистрални и регионални патишта – Скопје.....	
21.	4/71	Решение за именување директор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје.....	
42.	4/71	Решение за именување претседател, секретар и членови на Националната комисија за изготвување на извештај за Милениумските развојни цели.....	
43.	5/4	Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Економски институт – Скопје.....	
44.	5/5	Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп.....	
45.	5/5	Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.....	
46.	5/5	Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Хидробиолошки завод – Охрид.....	
47.	5/5	Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за тутун – Прилеп.....	
48.	5/6	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Дирекцијата за слободни економски зони – Скопје.....	
49.	5/6	Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	
50.	5/6	Решение за именување заменик на директорот на Управата за цивилна воздушна пловидба.....	
51.	5/6	Решение за разрешување од должноста директор на Државниот управен инспекторат.....	
52.	5/6	Решение за дополнување на Решението за разрешување и именување претседател и членови на Правниот совет....	
53.	5/7	Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Дирекцијата за слободни економски зони – Скопје.....	
54.	5/7	Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за македонски јазик – Скопје.....	
55.	5/7	Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје....	
56.	5/7	Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Земјоделски институт - Скопје.....	
106.	6/28	Решение за именување членови и нивни заменици на Работната група за децентрализација.....	
107.	6/29	Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Куманово.....	
108.	6/29	Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кичево.....	
109.	6/29	Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Охрид.....	
110.		Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Куманово.....	6/30
111.		Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кичево.....	6/30
112.		Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Охрид.....	6/30
113.		Решение за именување заменик на директорот на Дирекцијата за слободни економски зони – Скопје.....	6/30
150.		Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за судски вештачења.....	9/3
151.		Решение за именување директор на Бирото за судски вештачења.....	9/3
152.		Решение за именување директор на Дирекцијата за заштита и спасување.....	9/3
179.		Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија.....	11/2
180.		Решение за именување заменик на Јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	11/2
181.		Решение за разрешување од функцијата заменик на Јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Струмица.....	11/3
182.		Решение за определување членови на Советот на јавните обвинители.....	11/3
183.		Решение за именување заменик на директорот на Затворот Битола со Отворено одделение во Прилеп.....	11/3
184.		Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за развој и инвестиции.....	11/3
185.		Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за развој и инвестиции.....	11/3
186.		Решение за определување претставник во Советот на ЈНУ Институт за македонска литература - Скопје.....	11/3
187.		Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом – Винаница.....	11/4
188.		Решение за именување заменик на Јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Велес.....	11/4
189.		Решение за именување членови на Комисијата за делбен биланс на Агенцијата на Република Македонија за приватизација.....	11/4
190.		Решение за именување членови на Советот за заштита на потрошувачите.....	11/4
191.		Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење „Агро-берза“ – Скопје....	11/5
192.		Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ – Скопје....	11/5
193.		Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП „Македонски железници“ – Скопје.....	11/5
194.		Решение за именување претседател и членови на Комисијата за давање мислење за одобрување на средства од Програмата за неповратно учество во финансирањето на инвестициони проекти од стопанската и нестопанската инфраструктура и за учество во трајниот влог во финансирањето на одделни инвестициони проекти од стопанството....	11/5
227.		Решение за исплата на средства на членовите на семејството на починатиот Претседател на Република Македонија.....	13/67

228. Решение за исплата на средства на членовите на семејството на починатиот Претседател на Република Македонија....	13/68	463. Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за заштитни мерки при зголемен и субвенциониран увоз....	28/16
318. Решение за утврдување на стока која при увозот се ослободува од плаќање на царина.....	18/3	464. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Државниот архив на Република Македонија...	28/16
343. Решение за давање согласност на Одлуката за именување директор на Институтот за стандардизација на Република Македонија.....	20/2	465. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за метрологија	28/16
344. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп.....	20/2	466. Решение за именување директор на Бирото за метрологија.....	28/16
345. Решение за именување претседател и членови на Комисијата за спроведување на процесот на преземање на вработените, целокупната документација и архива поврзани со работењето на вработените кои се преземаат од Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи во Дирекцијата за заштита и спасување.....	20/2	467. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја.....	28/16
346. Решение за разрешување од должноста директор на Монополската управа..	20/2	468. Решение за разрешување и именување член на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со хендикеп во Република Македонија.....	28/16
347. Решение за разрешување и именување членови на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија.....	20/2	469. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ - Скопје од редот на вработените.....	28/17
348. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ - Штип.....	20/3	470. Решение за именување претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за жалби по јавни набавки на Владата на Република Македонија.....	28/17
349. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСЗПУ „Димитар Влахов“ - Струмица	20/3	471. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	28/17
350. Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ „Димитар Влахов“ - Скопје.....	20/3	472. Решение за разрешување од функцијата директор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје.....	28/17
351. Решение за разрешување од функцијата државен секретар во Министерството за правда.....	20/3	473. Решение за именување директор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје.....	28/17
352. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за извршување на санкциите.....	20/3	474. Решение за именување членови на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	28/18
353. Решение за именување државен секретар во Министерството за правда.....	20/4	475. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	28/18
354. Решение за разрешување од функцијата директор на Затворот Штип со отворено одделение во Струмица.....	20/4	476. Решение за именување директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	28/18
355. Решение за именување директор на Затворот Штип со отворено одделение во Струмица.....	20/4	529. Решение за именување претседател и членови на Управниот комитет за имплементација на Стратегијата и Акциониот план за заштита на биолошката разновидност на Република Македонија	33/2
356. Решение за именување директор на Управата за извршување на санкциите..	20/4	530. Решение за разрешување од функцијата заменик на директорот на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип.....	33/2
357. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Институтот за стандардизација на Република Македонија.....	20/4	531. Решение за разрешување и именување заменик член на Работната група за децентрализација.....	33/2
398. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за сточарство - Скопје.....	24/4	532. Решение за разрешување и именување членови на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со хендикеп во Република Македонија	33/2
399. Решение за разрешување од функцијата директор на Фондот за водите - Скопје.....	24/4	533. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ „Психијатриска болница“ - Скопје.....	33/3
400. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Струмица.....	24/4	534. Решение за именување директор на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја.....	33/3
401. Решение за именување членови на Одборот за акредитација на високото образование.....	24/4	535. Решение за именување директор на Дирекцијата за радијациона сигурност	33/3
402. Решение за именување вршител на должноста директор на Фондот за водите-Скопје.....	24/4	536. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје.....	33/3
403. Решение за разрешување и именување член на Советот за развој и финансирање на високото образование.....	24/4	537. Решение за разрешување од функцијата директор на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија.....	33/3

538.	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	33/3	739.	Решение за именување заменик на директорот на Центарот за управување со кризи.....	50/10
539.	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип.....	33/4	740.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас „ГА-МА“ - Скопје и од редот на вработените.....	50/10
540.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	33/4	741.	Решение за именување директор на Државниот управен инспекторат.....	50/10
599.	Решение за именување заменик на директорот на Државниот архив на Република Македонија.....	39/75	742.	Решение за именување директор на Бирото за јавни набавки.....	50/11
600.	Решение за именување директор на ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија.....	39/75	792.	Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за македонска литература - Скопје.....	54/22
613.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас „ГА-МА“ - Скопје.....	41/6	793.	Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија од редот на вработените.....	54/22
614.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ - Скопје.....	41/6	794.	Решение за разрешување од функцијата заменик на директорот на Затворот Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка.....	54/22
615.	Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас „ГА-МА“ - Скопје.....	41/6	795.	Решение за именување заменик на директорот на Затворот Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка.....	54/22
616.	Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје.....	41/6	817.	Решение за именување членови и секретар на Комитет за спроведување на реформа за наплата на персоналниот данок на доход и на придонесите на плати.....	55/11
617.	Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Македонски железници“ - Скопје.....	41/7	862.	Решение за именување на членови на Групата за проценка.....	59/1
618.	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта.....	41/7	863.	Решение за именување на членови на Управувачкиот комитет за координација и управување со системот за управување со кризи.....	59/2
619.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје.....	41/7	864.	Решение за именување претседател и членови на Одборот за сопственичка трансформација на јавните служби на Република Македонија.....	59/2
620.	Решение за именување претседател и членови на Националната комисија за изработка и имплементација на Национален план за акција за децата во Република Македонија.....	41/7	917.	Решение за именување генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Истанбул.....	62/91
621.	Решение за определување претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија.....	41/8	918.	Решение за именување генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Канада, со седиште во Торонто.....	62/92
622.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Студентскиот центар „Скопје“ - Скопје.....	41/8	919.	Решение за именување генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Република Црна Гора, Државна заедница на Србија и Црна Гора, со седиште во Подгорица.....	62/92
623.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје.....	41/8	932.	Решение за изменување на Решението за именување членови на Советот за заштита на потрошувачите.....	64/45
624.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасиштата - Скопје.....	41/8	934.	Решение за именување генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Детроит.....	65/2
642.	Решение за формирање на Комисија за следење на развојот на системот за финансирање на општините.....	42/6	967.	Решение за именување на претседател и членови на Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам.....	71/3
656.	Решение за именување на претседател и членови на Управниот комитет за реформи во сметководството и институционалното зајакнување.....	43/10	968.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Фондот за водите - Скопје.....	71/3
738.	Решение за именување претседател и членови на Комисијата за спроведување на процесот на пренесување на надлежноста на противпожарните единици од Министерството за внатрешни работи на Градот Скопје и општините.....	50/9	969.	Решение за именување директор на Фондот за водите - Скопје.....	71/3
			970.	Решение за именување заменик на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување.....	71/3

982.	Решение за разрешување од функцијата директор на Казнено-поправниот дом Идризово со Отворено одделение во Велес	73/4	1195.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ „Здравствен дом на Скопје“ - Скопје.....	88/29
983.	Решение за именување директор на Казнено-поправниот дом Идризово со Отворено одделение во Велес.....	73/4	1196.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Железничар“ - Скопје.....	88/29
984.	Решение за разрешување од функцијата вршител на должноста директор на Воспитно-поправниот дом Тетово.....	73/4	1197.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Градска аптека „Скопје“ - Скопје.....	88/29
985.	Решение за именување директор на Воспитно-поправниот дом Тетово.....	73/4	1198.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Ресен.....	88/29
1034.	Решение за формирање на меѓуресорска работна група за усогласување на постојните договори за концесија склучени меѓу Министерството за транспорт и врски со АД „Македонски Телекомуникации“, АД „Мобимак“ и АД „Космофон“ со одредбите од Законот за електронските комуникации.....	77/4	1199.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Штип.....	88/30
1091.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	83/2	1200.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Медицински центар - Крива Паланка.....	88/30
1180.	Решение за разрешување од должноста директор на Државниот архив на Република Македонија.....	88/25	1201.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје.....	88/30
1181.	Решение за именување директор на Државниот архив на Република Македонија	88/26	1202.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Гоце Делчев“ - Делчево.....	88/30
1182.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанисување со хидросистемот „Дојранско Езеро“ - Стар Дојран	88/26	1203.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Русе Бошковски“ - Ростуше...	88/30
1183.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје.....	88/26	1204.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Крушево.....	88/31
1184.	Решение за разрешување и именување член на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија	88/26	1205.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Струмица.....	88/31
1185.	Решение за именување членови и нивни заменици на Советодавниот комитет на Проектот за катастар и регистрација на недвижности.....	88/27	1206.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ - Прилеп.....	88/31
1186.	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје.....	88/27	1207.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп.....	88/31
1187.	Решение за изменување и дополнување на Решението за именување претседател и членови на Комисијата за давање мислење за одобрување на средства од Програмата за неповратно учество во финансирањето на инвестициони проекти од стопанската и инфраструктурата и за учество во трајниот влог во финансирањето на одделни инвестициони проекти од стопанството.....	88/27	1208.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Велес.....	88/31
1188.	Решение за именување претседател и членови на Комисијата за посредување во авторското право и сродните права..	88/27	1209.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Кратово.....	88/32
1189.	Решение за именување директор на Центарот за управување со кризи.....	88/28	1210.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом Велес.....	88/32
1190.	Решение за именување директор на Агенцијата за иселеништво.....	88/28	1262.	Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за водостопанисување со хидросистемот „Дојранско Езеро“ - Стар Дојран.....	93/9
1191.	Решение за разрешување од должноста директор на Управата за имотно-правни работи.....	88/28	1291.	Решение за именување заменик на директорот на ЈП за извршување на водостопански дејности ХЗ „Злетовица“ - Пробиштип.....	94/6
1192.	Решение за именување директор на Управата за имотно-правни работи.....	88/28	1292.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта.....	94/6
1193.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Градска општа болница „Моша Пијаде“ - Скопје...	88/28	1340.	Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување Скопје.....	99/6
1194.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Клиника за хируршки болести „Св. Наум Охридски“ при Градска општа болница „Моша Пијаде“ - Скопје.....	88/29	1371.	Решение за именување почесен генерален конзул на Република Македонија во државата Израел, со седиште во Тел Авив.....	102/4
			1383.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот.....	104/2
			1384.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ за деца - Детско одморалиште „Младост“ - Скопје...	104/3

1385. Решение за изменување и дополнување на Решението за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје.....	104/3	1407. Решение за разрешување и именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип.....	104/7
1386. Решение за именување член на Советодавниот комитет на Проектот за катастар и регистрација на недвижности..	104/3	1408. Решение за именување член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта.....	104/7
1387. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Русе Бошковски“ - Ростуше.....	104/3	1409. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈЗУ Клинички центар - Скопје.....	104/8
1388. Решение за разрешување и именување членови на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и злоупотреба на дрога.....	104/3	1410. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје.....	104/8
1389. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ за деца - Детско одморалиште „Мајски цвет“ - Струга.....	104/4	1411. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ - Битола.....	104/8
1390. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за национална историја - Скопје.....	104/4	1484. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за информации.....	108/20
1391. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	104/4	1593. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	115/5
1392. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје.....	104/4	ПРОГРАМИ	
1393. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија...	104/5		
1394. Решение за именување членови на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Народен Херој Орде Чопела“ - Прилеп.....	104/5	Рег. бр.	Бр./стр.
1395. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за тутун - Прилеп.....	104/5	114. Макроекономска политика на Република Македонија за 2005 година.....	6/30
1396. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	104/5	115. Програма за остварување на социјалната заштита за 2005 година.....	6/42
1397. Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	104/5	116. Програма за остварување на научноистражувачката дејност, технолошкиот развој и техничката култура во Република Македонија за 2005 година.....	6/46
1398. Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Струга.....	104/5	117. Програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2005 година.....	6/49
1399. Решение за именување членови на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Томе Стефановски - Сеник“ - Скопје.....	104/6	118. Програма за остварување и развој на дејноста студентски стандард за 2005 година.....	6/50
1400. Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за магистрални и регионални патишта.....	104/6	140. Програма за развој и остварување на заштитата на децата за 2005 година.....	8/23
1401. Решение за именување директор на Фондот за магистрални и регионални патишта.....	104/6	153. Програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објектите и опремувањето на јавните обвинителства за 2005 година финансирани од Буџетот на Република Македонија-раздел на Министерството за правда.....	9/4
1402. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот завод за статистика.....	104/6	154. Програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено-поправните и воспитно-поправните установи за 2005 година финансирани од Буџетот на Република Македонија – раздел на Министерството за правда.....	9/4
1403. Решение за именување директор на Државниот завод за статистика.....	104/6	155. Програма за развој на спорт и млади за 2005 година.....	9/5
1404. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ - Скопје.....	104/7	156. Програма за основни геолошки истражувања за 2005 година.....	9/5
1405. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје.....	104/7	164. Програма за проширена репродукција на шумите за 2005 година.....	10/3
1406. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип.....	104/7	165. Програма за изработка на просторни планови во Република Македонија во 2005 година.....	10/4
		195. Годишна програма за премер, катастар и запишување на права на недвижности во 2005 година.....	11/6
		196. Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионални патишта во Република Македонија за 2005 година.....	11/15
		244. Програма за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2005 година.....	15/74

245.	Програма за семе и саден материјал во 2005 година.....	15/76	478.	Програма за заштита на потрошувачите за периодот 2005-2006 година.....	28/19
246.	Програма за заштита на растенијата од болести и штетници.....	15/77	553.	Програма на Агенцијата за иселеништво за 2005 година.....	36/4
247.	Програма за поттикнување и развој на органското земјоделско производство..	15/78	625.	Програма за распределба на средства за заштита и унапредување на животната средина и природата за 2005 година...	41/8
248.	Програма за поттикнување на развојот на земјоделството во 2005 година....	15/79	695.	Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионални патишта во Република Македонија за 2005 година.....	47/2
267.	Програма за превентивна здравствена заштита во Република Македонија за 2005 година.....	16/12	950.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за користење на средствата од надоместокот што го плаќаат деловните субјекти при увоз и извоз на производи, стоки и услуги.....	67/6
268.	Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2005 година.....	16/29	971.	Програма за изменување на Програмата за развој и остварување на заштита на децата за 2005 година.....	71/4
269.	Програма за здравствена заштита на одредени групи на население и одделни заболувања на граѓани кои не се здравствено осигурани за 2005 година во Република Македонија.....	16/32	1051.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за користење на средствата од надоместокот, што го плаќаат деловните субјекти при увоз и извоз на производи, стоки и услуги.....	79/107
270.	Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2005 година.....	16/34	1507.	Програма за изменување на Програмата за развој на спорт и млади за 2005 година	109/19
271.	Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2005 година.....	16/35	1508.	Програма за изменување на Програмата за користење на средствата од надоместокот што го плаќаат деловните субјекти при увоз и извоз на производи, стоки и услуги.....	109/19
272.	Програма за обезбедување на трошоците за болните кои се третираат со дијализа, за обезбедување на лекови за трансплантирани болни и за обезбедување на цитостатици, инсулин, хормон за раст и лекување на болни од хемофилија во Република Македонија за 2005 година.....	16/36	1526.	Програма за обезбедување на средства за уредување и одржување на гробишта и гробови на паднати борци во антифашистичката војна и другите национално ослободителни војни во Македонија погребани на територијата на Република Македонија за 2006 година..	111/10
273.	Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2005 година.....	16/39	1572.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за семе и саден материјал во 2005 година.....	114/3
274.	Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2005 година.....	16/43	1573.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за заштита на растенијата од болести и штетници за 2005 година.....	114/3
275.	Програма за заштита на населението од СИДА во Република Македонија за 2005 година.....	16/45	1574.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2005 година.....	114/3
276.	Програма за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената во Република Македонија за 2005 година.....	16/48	1591.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството во 2005 година.....	115/4
277.	Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2005 година.....	16/49	1592.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството во 2005 година.....	115/4
278.	Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2005 година.....	16/51	1651.	Програма за изменување на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија за 2005 година..	119/17
279.	Програма за испитување на појавата, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето во Република Македонија за 2005 година.....	16/54			
367.	Годишна програма за инвестиции во железничката инфраструктура за 2005 година.....	21/4		МЕТОДОЛОГИИ	Бр./стр.
397.	Програма за општа туристичка пропаганда и информативна дејност на Република Македонија за 2005 година.....	24/3	Рег. бр.	744.	Методологија за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот.....
421.	Програма за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2005 година.....	26/1			50/11
444.	Програма за поддршка на претприемништвото и создавање на конкурентност во малото стопанство на Република Македонија за 2005 година.....	27/8		ЛИЦЕНЦИ	Бр./стр.
445.	Програма за ревитализација на селата во 2005 година.....	27/10	Рег. бр.	229.	Изменување на лиценца под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 11-а, во Скопје.....
477.	Програма за изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2005 година.....	28/18			13/68

230. **Изменување на лиценца** под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Стив Наумов“ бр. 97, Скопје..... **13/68**
479. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“..... **28/22**
626. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб **41/10**
627. **Изменување на Лиценца** под бр. 23-469/12 од 6.11.2001 година издадена на Трговското друштво „Хронометар“ - Робев и други ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... **41/10**
628. **Изменување на Лиценца** под бр. 23-58/7 од 28.09.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... **41/10**
643. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“..... **42/7**
644. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“..... **42/7**
645. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“..... **42/7**
723. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа - „Обложување на спортски натпревари“..... **48/9**
743. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа - „Обложување на спортски натпревари“..... **50/11**
796. **Изменување на лиценца** под број 23-58/7 од 28.09.1998 година издадена од Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 96 во Велес..... **54/22**
902. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб **61/3**
903. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб **61/3**
904. **Изменување на лиценца** под бр. 23-5694/1 од 09.10.2001 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... **61/4**
905. **Изменување на лиценца** под бр. 23-4107/1 од 22.11.2004 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ Скопје за постојано приредување на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“..... **61/6**
986. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб **73/5**
987. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб **73/5**
988. **Изменување на лиценца** под бр. 23-58/12 од 28.09.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... **73/6**
989. **Изменување на лиценца** под бр. 23-2365/1 од 28.06.2004 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... **73/6**
1017. **Изменување на лиценца** под бр. 23-3925/1 од 8.11.2004 година издадена на Трговското друштво за игри на среќа, производство, трговија и услуги „МАКТРИКС“ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Македонски просветители“ бб, во Охрид..... **75/9**
1035. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб **77/5**
1036. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб **77/5**
1037. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб **77/5**
1038. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб **77/6**
1039. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб **77/6**
1040. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб **77/7**
1041. **Изменување на лиценца** под бр. 23-58/10 од 28.09.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... **77/7**
1065. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб **80/12**
1066. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб **80/12**
1092. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб **83/2**
1221. **Изменување на лиценца** под бр. 23-2196/4 од 25.05.1998 година издадена на Македонија Турист АД Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа во Хотел Бристол Скопје..... **89/5**
1245. **Изменување на лиценца** под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... **91/27**
1293. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб **94/6**
1294. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб **94/6**
1295. **Изменување на лиценца** под број 19-1879/1 од 26.05.2005 година издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги АСТРА ЕЛЕКТРОНИК ДОО-Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа во месноста „Милци“ Базен Фатаморгана Богородица Гевгелија..... **94/7**
1323. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб **98/10**
1324. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб **98/11**
1325. **Изменување на лиценца** под бр. 23-2496/1 од 02.06.2003 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... **98/11**

1326. Изменување на лиценца под бр. 23-58/11 од 28.09.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	98/11
1372. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа - „Обложување на спортски натпревари“.....	102/4
1373. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	102/4
1374. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	102/5
1426. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	105/6
1427. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	105/6
1450. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	106/4
1451. Изменување на лиценца под бр. 19-3246/1 од 9.09.2005 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Јане Сандански“ бб во Тетово.....	106/5
1575. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница.....	114/4
1594. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	115/5
1595. Изменување на лиценца под бр. 19-3326/1 од 15.09.2005 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Партизански одреди“ бб во Скопје.....	115/6
1620. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....	117/27

СТАТУТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
1005. Статут на Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, Скопје (Пречистен текст).....	74/12
1006. Статут на Акционерско друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје.....	74/17
1007. Статут на Акционерско друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино.....	74/22
1296. Статут на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје (Пречистен текст).....	94/7
1557. Статут на Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, Скопје (пречистен текст).....	112/24

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Рег. бр.	Бр./стр.
332. Правилник за изменување на Правилникот за определување на висината на надоместокот на трошоците за закупнина на стан.....	19/3
333. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на критериумите, мерилата и постапката за доделување на користење службени станови на воени старешини и цивилни лица на служба во Армијата на Република Македонија.....	19/3
543. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република Македонија, работните места (должностите) и висината на износот на додатокот на платата.....	34/1

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
231. Правилник за постапката на издавање, за менување, продолжување на важењето и за начинот на водење на евиденцијата на возачките дозволи и дозволите за возач на трактор, како и постапката за издавање и начинот на водење на евиденцијата за издадените возачки потврди.....	13/68 17/12
753. Исправка	
753. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обрасците на сообраќајната дозвола, возачката дозвола, сообраќајната дозвола за земјоделски трактор, потврдата за регистрација, дозволата за возач на трактор и возачката потврда.....	51/69
754. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за регистарските таблички на моторни и приклучни возила, работни машини, земјоделски трактори, мотокултиватори, велосипед со мотор, запрежно возило и за приклучно возило што го влече земјоделски трактор или мотокултиватор и за националната ознака.....	51/85
755. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за регистрација на моторни и приклучни возила и за водењето на евиденцијата за регистрираните моторни и приклучни возила.....	51/85
1067. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на водење евиденција за државјаните на Република Македонија и за обрасците што се применуваат односно издаваат..	80/13
1093. Правилник за Програмата за оспособување за правилна употреба, чување и одржување на оружјето, начинот на спроведување на практичното оспособување за ракување со оружје, како и начинот на спроведувањето на стручниот испит за проверка на техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавањето на прописите за оружје.....	83/2
1094. Правилник за минималните технички и безбедносни услови што треба да ги исполнуваат објектите за практичното оспособување за ракување со оружје на правните лица.....	83/9

1263. **Правилник** за обрасците за оружјето и муницијата и за начинот на водење на евиденции на оружје и муниција..... **93/10**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Рег. бр.	Бр./стр.
127. Правилник за водење на трговскиот регистар и за начинот на упис во трговскиот регистар.....	7/38
629. Решение за престанок на функцијата нотар.....	41/10
871. Правилник за изменување на Правилникот за водење на трговскиот регистар и за начинот на упис во трговскиот регистар.....	59/18
1227. Правилник за програмата и начинот на полагање на испитот за извршители.....	90/3
1228. Правилник за начинот на водење на евиденцијата за извршителите.....	90/11
1229. Правилник за видот на опремата и просторот потребни за вршење на извршни работи.....	90/11
1230. Правилник за формата и содржината на легитимацијата на извршителот и начинот на нејзиното издавање и одземање.....	90/12
1624. Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за примените барања за извршување.....	117/56
1625. Правилник за тарифа за награда на извршителите.....	117/57

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Рег. бр.	Бр./стр.
22. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за класификација на расходите.....	4/71
119. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.....	6/50
157. Правилник за формата и содржината на образецот и начинот на издавање и одземање на легитимацијата на девизниот инспектор.....	9/6
158. Упатство за изменување на Упатството за начинот на евидентирање на финансискиот лизинг во однос на признавањето и непризнавањето на амортизацијата како расход во даночниот биланс.....	9/7
166. Правилник за задолжителните елементи на тендерската документација.....	10/4
167. Правилник за начинот, условите и постапката за избор на експерти за јавни набавки.....	10/11
168. Правилник за формата и содржината на образецот и начинот на водењето на Единствениот регистар за јавни набавки.....	10/12
169. Правилник за формата и содржината на образецот и начинот на водењето на Регистарот за извршените набавки кај набавувачите.....	10/13
170. Правилник за деталните правила за проценување на вредноста на набавката.....	10/17
171. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на Годишниот план за јавните набавки.....	10/17
172. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката на отворањето на понудите кај отворениот повик и ограничениот повик и за образецот за водење на записник за отворањето на понудите.....	10/18

173. Методологија за изразување на критериумите во бодови.....	10/18
174. Список за изменување и дополнување на Списокот со кој се утврдуваат субјектите на кои се однесуваат одредбите од Законот за јавните набавки.....	10/20
197. Правилник за измени и дополнување на Правилникот за водење на сметководството.....	11/15
249. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденција за приватизација на градежното земјиште.....	15/82
368. Правилник за начинот на полагање на испитот за стекнување на звањето овластен ревизор.....	21/4
384. Правилник за видот на документите и податоците кои се означени како службена, деловна и друга тајна, начинот на нивното чување и заштитата.....	23/25
404. Правилник за дополнување на Правилникот за класификација на расходите.....	24/5
591. Правилник за основните елементи на упатството за работа, повелбата, годишниот план и програмата за внатрешна ревизија.....	38/88
630. Упатство за изменување на Упатството за водење на евиденција на преземените обврски на корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија.....	41/10
646. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за класификација на приходите.....	42/8
647. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи.....	42/9
659. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход на личните примања.....	43/12
675. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на извршување на налозите по решенија за присилна наплата кои ја задолжуваат трезорската сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на трезорската сметка.....	45/5
696. Правилник за содржината на даночните пријави за утврдување на даноците на имот.....	47/2
697. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденција и на регистарот на недвижен имот и регистарот на подвижен имот.....	47/27
698. Правилник за формата и содржината на легитимацијата на даночен инспектор.....	47/32
699. Правилник за формата и содржината на службена легитимација на даночен извршител.....	47/32
756. Правилник за дополнување на Правилникот за класификација на расходите.....	51/86
859. Правилник за спроведување на Законот за царински мерки за заштита на права од интелектуална сопственост.....	58/15
860. Правилник за начинот за докажување на исполнувањето на условите за здобивање и одземање на одобренјата за вршење на работи на застапување во царинските постапки и за царинската лиценца за вршење на застапување.....	58/17
861. Правилник за програмата и содржината на посебниот стручен испит за вршење на застапување во царинските постапки и за определување на трошоците и надоместоците за спроведување на стручниот испит.....	58/19

869.	Правилник за начинот, формата и содржината на евиденција на недвижни ствари-сопственост на Република Македонија, што државните органи престанале да ги користат и евиденција за потребите од користење на недвижни ствари на државните органи.....	59/11	Објава за износот на личното даночно ослободување.....	115/58
870.	Упатство за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за годишно финансирање на политичките партии.....	59/18	1607. Правилник за дополнување на Правилникот за водење на сметководството.....	116/1
906.	Правилник за дополнување на Правилникот за издавање на документ касова сметка за сторна трансакција и за функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за управување.....	61/4	1608. Правилник за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа.....	116/117
920.	Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи.....	62/92	1621. Правилник за Сметковниот план и билансите на непрофитните организации.....	117/28
954.	Правилник за дополнување на Правилникот за класификација на приходите.....	68/2	1622. Правилник за содржината на одделни сметки во Сметковниот план на непрофитните организации.....	117/39
1008.	Правилник за изменување на Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници.....	74/28	1623. Упатство за изменување на Упатството за начинот на отворање и затворање на сметки на корисниците и единките корисници на средства од Буџетот во Главната книга на трезорот.....	117/56
1042.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на спроведување на испит за осигурителен брокер.....	77/7	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА Рег. бр. Бр./стр.	
1231.	Правилник за дополнување на Правилникот за спроведување на данок на додадена вредност.....	90/14		
1232.	Правилник за дополнување на Правилникот за определување на условите под кои може да се одложи плаќањето на царинскиот долг.....	90/14	281. Листа за изменување на Листата на стоки за кои се определени царински квоти кои се распределуваат по пат на аукција за 2005 година.....	16/58
1247.	Меѓународни стандарди за ревизија...	92/1	283. Правилник за содржината, формата и начинот на водење на регистарот на трговските друштва за издадените согласности за производство на вооружување и воена опрема.....	17/2
1312.	Правилник за начинот на пополнување на Царинската декларација и Кодексот на шифри кои се употребуваат.....	97/1	284. Правилник за содржината, формата и начинот на водење на регистарот на трговските друштва за издадените согласности за промет на вооружување и воена опрема.....	17/4
1313.	Упатство за формата и содржината на периодичните финансиски извештаи на единиците на локалната самоуправа.....	97/34	679. Решение од Министерството за економија.....	45/10
1341.	Правилник за начинот и постапката за издавање и исплата на државни хартии од вредност.....	99/7	757. Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2005 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	51/86
1509.	Правилник за изменување на Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници.....	109/20	Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2005 година (концесии во рамки на квоти).....	51/87
1510.	Решение за формирање на Совет за унапредување и надзор на ревизијата...	109/24	Листа на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2005 година (нула-царинска стапка во рамки на квотите).....	51/87
1576.	Правилник за видот и износот на царинските надоместоци за направени услуги во царинската постапка.....	114/4	Листа на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2005 година по Спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина...	51/88
1596.	Упатство за дополнување на Упатството за начинот на извршување на наложите по решенија за присилна наплата кои ја задолжуваат трезорската сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на трезорската сметка.....	115/6	Листа на царински квоти на стоки по потекло од Република Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2005 година.....	51/88
1597.	Упатство за изменување и дополнување на Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата.....	115/6	Листа на стоки на царински квоти по потекло од Заедницата на Србија и Црна Гора кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2005 година.....	51/89
1598.	Упатство за начинот и постапката за отворање и затворање на сметка.....	115/7	Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Албанија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за второ полугодие од 2005 година.....	51/90
1599.	Упатство за изменување на Упатството за начинот на евидентирање на финансискиот лизинг во однос на признавањето и непризнавањето на амортизацијата како расход во даночниот биланс.....	115/8		

Листа на стоки на царински квоти по потекло од Република Бугарија кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2005 година.....	51/90	1487. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за извоз на стоки и технологии со двојна употреба.....	108/24
Листа на стоки на царински квоти по потекло од Република Турција кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2005 година.....	51/92	1601. Правилник за формата и содржината на обрасците за упис во трговскиот регистар и регистар на други правни лица.....	115/11
Листа на стоки на царински квоти по потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2005 година.....	51/93	1602. Листа на стоки на царински квоти по договор за пристапување на Република Македонија во СТО.....	115/33
Листа на стоки на царински квоти по потекло од Романија кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2005 година.....	51/94	1603. Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2006 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	115/34
Листа на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската конфедерација за второто полугодие од 2005 година.....	51/95	Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2006 година (концесии во рамки на квоти).....	115/35
Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка за второто полугодие од 2005 година.....	51/96	Листа на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2006 година (нула-царинска стапка во рамки на квотите).....	115/35
Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Република Молдова за второто полугодие од 2005 година.....	51/96	Листа на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2006 година по Спогодбата за доделување на заемни трговски повластици за некои вина.....	115/35
822. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот за упис на ознаките и сертификатите за сообразност на типот на мерилата и ознаките и жиговите, односно сертификатите за верификација на мерилата од странско потекло и формата и содржината на решението за упис во регистарот и на решението за кое се одбива упис во регистарот.....	56/3	Листа на стоки на царински квоти по потекло од Заедницата на Србија и Црна Гора кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за прво полугодие од 2006 година.....	115/36
1071. Решение за овластување.....	80/18	Листа на царински квоти на стоки по потекло од Република Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија за прво полугодие од 2006 година.....	115/37
1072. Решение за овластување.....	80/18	Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Албанија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2006 година.....	115/38
1096. Листа за изменување на Листата на стоки на царински квоти по потекло од Заедницата на Србија и Црна Гора кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второто полугодие од 2005 година.....	83/13	Листа на стоки на царински квоти по потекло од Република Бугарија кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за прво полугодие од 2006 година.....	115/38
1097. Листа за изменување на Листата на стоки на царински квоти по потекло од Романија кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2005 година.....	83/13	Листа на стоки на царински квоти по потекло од Република Турција кои се увезуваат во Република Македонија за прво полугодие од 2006 година.....	115/40
1098. Листа за изменување на Листата на царински квоти на стоки по потекло од Република Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2005 година.....	83/13	Листа на стоки на царински квоти по потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија за прво полугодие од 2006 година.....	115/41
1099. Листа за изменување на Листата на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Република Молдова за второто полугодие од 2005 година.....	83/13	Листа на стоки на царински квоти по потекло од Романија кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за прво полугодие од 2006 година.....	115/42
1100. Листа за дополнување на Листата на стоки за кои се определени царински квоти кои се распределуваат по пат на аукција за 2005 година.....	83/13	Листа на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската Конфедерација за првото полугодие од 2006 година.....	115/43
1156. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на образецот - пријавата за исполнување на минимално - техничките услови за вршење на трговија и започнување со работа на продажен или друг деловен објект.....	86/8	Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка за првото полугодие од 2006 година.....	115/44
1486. Правилник за формата и содржината на образецот на дозволата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба	108/21	Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Република Молдова за првото полугодие од 2006 година.....	115/44
		1604. Листа на стоки за кои се определени царински квоти кои се распределуваат по пат на аукција за 2006 година.....	115/45

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Рег. бр.	Бр./стр.
2. Листа на нови одобрени сорти на странски земјоделски растенија во Република Македонија.....	2/1
3. Листа на нови признати сорти на домашни земјоделски растенија во Република Македонија.....	2/2
220. Наредба за целосна забрана за риболов на Охридското Езеро.....	12/7
232. Наредба за преземање мерки за заштита на животните од заразни и паразитски болести и рокови за спроведување на наредените мерки во 2005 година.....	13/72
285. Исправка	21/7
285. Решение за количествата на суров тутун во лист што ќе се произведуваат во 2005 година.....	17/5
358. Правилник за начинот на вршење на ветеринарно-санитарна контрола на добиточната храна.....	20/4
359. Листа на нови одобрени сорти на странски земјоделски растенија во Република Македонија.....	20/12
360. Листа на нови признати сорти на домашни земјоделски растенија во Република Македонија.....	20/12
417. Наредба за ловостој на сите видови риби на Дојранското Езеро.....	25/17
449. Листа на нови одобрени сорти на странски земјоделски растенија во Република Македонија.....	27/12
557. Список на готови лекови за употреба во ветеринарната медицина за кои е дадено одобрение за ставање во промет во период од 01.12.2004 до 30.04.2005..	36/11
701. Правилник за идентификација и регистрација на животни од видот говеда....	47/35
823. Листа на домашни и странски признани или одобрени сорти винова лоза и лозни подлоги.....	56/5
824. Листа на нови признати сорти на домашни земјоделски растенија во Република Македонија.....	56/11
872. Список на средства за заштита на растенијата за кои се издадени, изменети или дополнети дозволи за пуштање во промет до 20.05.2005 година.....	59/19
1211. Наредба за скратување на времето за лов на одредени видови дивеч под заштита на одредено време заради заштита на здравјето на луѓето и појава на заразни болести и забрана за застрел на пердувст дивеч без заштита.....	88/32
1212. Наредба за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осеменување од живина, месо од перната живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на (Авијарна инфлуенца или Птичји грип) од Романија и Турција.....	88/32
1264. Наредба за целосна забрана за риболов на Охридското Езеро.....	93/65
1314. Наредба за изменување на Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и дива чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни и дива чапункари	97/61

1342. Наредба за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и дива птици, месо од перната дивеч, производи или преработки од месо од перната дивеч, јајца за насад, конзумни јајца, храна за миленичиња во сурова состојба и непреработени компоненти за добиточна храна кој содржат делови од перната дивеч, конзумни јајца, непреработени трофеи од било кои птици, непреработени пердуви и нивни делови, заради спречување на внесување на Авијарна инфлуенца или птичји грип од Хрватска.....	99/14
1376. Листа на нови одобрени сорти на странски земјоделски растенија во Република Македонија.....	102/5
1377. Листа на нови признати сорти на домашни земјоделски растенија во Република Македонија.....	102/6
1412. Правилник за фитосанитарни стандарди за дрвен материјал за пакување во меѓународниот промет.....	104/8
1514. Список на готови лекови за употреба во ветеринарната медицина за кои е дадено одобрение за ставање во промет во период од 01.05.2005 до 30.11.2005..	109/29

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Рег. бр.	Бр./стр.
499. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиски-те просторни услови, опремата и кадрите за основање и работење на здравствените организации.....	30/7
678. Правилник за формата и содржината на пријавите за отпочнување со производство на храна и за секоја промена во било кој услов во производството и начинот на водење на евиденција.....	45/8
865. Правилник за дополнување на Правилникот за планот и програмата за приправничкиот стаж на здравствените работници со високо образование и образецот и начинот на водењето на приправничката книшка.....	59/2
1327. Правилник за видот и начинот на вршење на лекарскиот преглед за утврдување на здравствената способност за поседување и носење на оружје, листата на болести и здравствени состојби што го прават лицето неспособно за поседување и носење на оружје, како и начинот и постапката на издавање на лекарско уверение.....	98/12
1636. Правилник за начинот на означување на храната.....	118/1
1637. Правилник за посебните барања за безбедност на млечна храна за доенчиња.....	118/8
1638. Правилник за начинот на проверка на знаењето и издавањето на потврди за стекнати основни знаења за хигиена на храната и заштита на животната средина.....	118/30
1639. Правилник за општите барања за безбедност на храната.....	118/30
1640. Правилник за адитивите што можат да се употребуваат за производство на храна.....	118/276
1652. Програма за стекнување на основни знаења за хигиена на храната и заштита на животната средина.....	119/17

**МИНИСТЕРСТВО ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**

Рег. бр.	Бр./стр.		
11.		Правилник за утврдување на условите и критериумите за доделување средства за поттикнување и помагање на научно-истражувачката дејност.....	3/2
12.		Правилник за утврдување на условите и критериумите за доделување на средства за реализација на годишните програми за работа и развој на јавните научни установи.....	3/8
141.		Правилник за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во училишната матура во гимназиското образование....	8/28
142.		Правилник за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во завршниот испит во средното стручно образование...	8/35
289.		Решение за одобрување и употреба на учебник по Физика (Комбинација А) за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	17/6
290.		Решение за одобрување и употреба на учебник по Физика (Комбинација Б) за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	17/6
291.		Решение за одобрување и употреба на учебник по Хемија за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	17/6
292.		Решение за одобрување и употреба на учебник по Биологија за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	17/6
293.		Решение за одобрување и употреба на учебник по Логика за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	17/7
294.		Решение за одобрување и употреба на учебник по Компаративна книжевност за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	17/7
295.		Решение за одобрување и употреба на учебник по Ликовна уметност за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	17/7
296.		Решение за одобрување и употреба на учебник по Германски јазик (трет странски јазик) DELFIN за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	17/7
297.		Решение за одобрување и употреба на учебник по Италијански јазик (трет странски јазик) PROGETTO ITALIANO 2 за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	17/7
298.		Решение за одобрување и употреба на учебник по Турски јазик и литература за II година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	17/8
299.		Решение за одобрување и употреба на учебник по Ликовно образование за VII одделение.....	17/8
300.		Решение за одобрување и употреба на учебник по Ликовно образование за VIII одделение.....	17/8
301.		Решение за одобрување и употреба на учебник по Англиски јазик (трет странски јазик) PREINTERMEDIATE NEW HEADWAY за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	17/8
302.		Решение за одобрување и употреба на учебник по класичен јазик (ЛАТИНСКИ ЈАЗИК) за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	17/8
303.		Решение за одобрување и употреба на учебник по класичен јазик (ЛАТИНСКИ ЈАЗИК на албански наставен јазик I и II) за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	17/8
304.		Решение за одобрување и употреба на учебник по Програмски јазици за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	17/9
305.		Решение за одобрување и употреба на учебник по Програмски јазици за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	17/9
306.		Решение за одобрување и употреба на учебник по Албански јазик и литература за IV година на гимназиско образование (задолжителни предмети).....	17/9
307.		Решение за одобрување и употреба на учебник по Менаџмент за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	17/9
308.		Решение за одобрување и употреба на учебник по Математичка анализа за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	17/9
309.		Решение за одобрување и употреба на учебник по Математичка анализа за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	17/10
310.		Решение за одобрување и употреба на учебник по Економија за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	17/10
522.		Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на услови и критериуми за доделување на средства за создавање на научно-истражувачки кадри.....	31/14
554.		Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите, критериумите и начинот на користење на средствата за поттикнување и помагање на технолошкиот развој.....	36/6
555.		Правилник за постапката и начинот на полагањето на испитот за директор на основно училиште, како и формата и содржината на уверението.....	36/6
556.		Правилник за постапката и начинот на полагањето на испитот за директор на средно училиште, како и формата и содржината на уверението.....	36/8
657.		Календар за организација и работа на основните училишта во учебната 2005/2006 година.....	43/11
658.		Календар за организација на учебната 2005/2006 година во јавните средни училишта.....	43/11
660.		Правилник за престанување на важење на Правилникот за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во завршниот испит во средното стручно образование.....	44/1
661.		Правилник за престанување на важење на Правилникот за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во училишната матура во средното образование.....	44/1
700.		Упатство за начинот за изрекување на педагошките мерки во јавните средни училишта.....	47/33
1043.		Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во основното училиште.....	77/8

1265. Решение за одобрување и употреба на учебник по историја за V одделение.....	93/65	175. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	10/20
1266. Решение за одобрување и употреба на учебник по историја за V одделение.....	93/65	176. Правилник за нормативите и стандардите за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита за стари лица.....	10/22
1267. Решение за одобрување и употреба на учебник по историја за VI одделение.....	93/65	Објава за трошоците на живот и платите за месец јануари 2005 година.....	10/24
1268. Решение за одобрување и употреба на учебник по историја за VI одделение.....	93/65	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец февруари 2005 година.....	14/45
1269. Решение за одобрување и употреба на учебник по историја за VII одделение.....	93/66	282. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Ресен.....	16/59
1270. Решение за одобрување и употреба на учебник по историја за VII одделение.....	93/66	Објава за стапката на трошоците на живот за месец февруари 2005 година во однос на месец јануари 2005 година.....	17/12
1271. Решение за одобрување и употреба на учебник по историја за VIII одделение.....	93/66	369. Правилник за содржината и начинот на водење на евиденција на физички лица кои самостојно вршат работи од социјална заштита како професионална дејност.....	21/5
1272. Решение за одобрување и употреба на учебник по историја за VIII одделение.....	93/66	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец март 2005 година.....	22/5
1273. Решение за одобрување и употреба на учебник по педагогија за IV година на гимназиско образование (изборни предмети).....	93/66	385. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување на висината на правото на еднаквост парична помош.....	23/25
1274. Решение за одобрување и употреба на учебник по филозофија за IV година на гимназиско образование (задолжителен предмет).....	93/67	405. Правилник за начинот и постапката за доделување на средства на здруженија на граѓани за вршење на одредени работи од областа на социјалната заштита.....	24/5
1275. Решение за одобрување и употреба на учебник по филозофија за IV година на гимназиско образование (задолжителен предмет).....	93/67	Објава за трошоците на живот за месец март 2005 година во однос на месец февруари 2005 година.....	24/14
1276. Решение за одобрување и употреба на учебник по историја за IV година на гимназиско образование (изборен предмет).....	93/67	422. Решение од Министерството за труд и социјална политика.....	26/16
1277. Решение за одобрување и употреба на учебник по француски „TAXI 2“ (трет странски јазик) за IV година на гимназиско образование (изборен предмет).....	93/67	446. Решение за овластување за вршење на прегледи и испитувања по прописите за заштита при работа.....	27/11
1278. Решение за одобрување и употреба на учебник по социологија за IV година на гимназиско образование (изборен предмет).....	93/67	447. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓоопштински центар за социјална работа Пробиштип.....	27/11
1279. Решение за одобрување и употреба на учебник по социологија за IV година на гимназиско образование (изборен предмет).....	93/68	Објава за трошоците на живот и платите за месец април 2005 година.....	31/15
1280. Решение за одобрување и употреба на учебник по англиски јазик Opportunities-Beginner (втор странски јазик) за I-ва година на гимназиско образование.....	93/68	Објава за просечната месечна нето плата по работник, за месец април 2005 година.....	31/15
1281. Решение за одобрување и употреба на учебник по англиски јазик Opportunities-Preintermediate за I-ва година на гимназиско образование.....	93/68	Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец мај 2005 година.....	42/16
1282. Решение за одобрување и употреба на учебник по англиски јазик New Headway Preintermediate за I година на гимназиско образование.....	93/68	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец мај 2005 година.....	42/16
1283. Решение за одобрување и употреба на учебник по англиски јазик New Headway Preintermediate за II година на гимназиско образование.....	93/69	676. Правилник за образецот и содржината на јавната исправа.....	45/6
1375. Решение за одобрување и употреба на учебник по Психологија за IV година на гимназиско образование (изборен предмет).....	102/5	677. Решение за овластување за вршење на прегледи и испитувања по прописите за заштита при работа.....	45/8

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Рег. бр.	Бр./стр.
Објава за трошоците на живот и платите за месец декември 2004 година.....	4/94
128. Решение од министерот за труд и социјална политика.....	7/70
129. Решение од министерот за труд и социјална политика.....	7/71
Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јануари 2005 година.....	8/48

175. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	10/20
176. Правилник за нормативите и стандардите за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита за стари лица.....	10/22
Објава за трошоците на живот и платите за месец јануари 2005 година.....	10/24
Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец февруари 2005 година.....	14/45
282. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Ресен.....	16/59
Објава за стапката на трошоците на живот за месец февруари 2005 година во однос на месец јануари 2005 година.....	17/12
369. Правилник за содржината и начинот на водење на евиденција на физички лица кои самостојно вршат работи од социјална заштита како професионална дејност.....	21/5
Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец март 2005 година.....	22/5
385. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување на висината на правото на еднаквост парична помош.....	23/25
405. Правилник за начинот и постапката за доделување на средства на здруженија на граѓани за вршење на одредени работи од областа на социјалната заштита.....	24/5
Објава за трошоците на живот за месец март 2005 година во однос на месец февруари 2005 година.....	24/14
422. Решение од Министерството за труд и социјална политика.....	26/16
446. Решение за овластување за вршење на прегледи и испитувања по прописите за заштита при работа.....	27/11
447. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓоопштински центар за социјална работа Пробиштип.....	27/11
Објава за трошоците на живот и платите за месец април 2005 година.....	31/15
Објава за просечната месечна нето плата по работник, за месец април 2005 година.....	31/15
Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец мај 2005 година.....	42/16
Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец мај 2005 година.....	42/16
676. Правилник за образецот и содржината на јавната исправа.....	45/6
677. Решение за овластување за вршење на прегледи и испитувања по прописите за заштита при работа.....	45/8
764. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	52/29
765. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	52/29
766. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	52/29

767.	Решение за впишување на Здружение-то на граѓани во Регистарот на здруже-нија на граѓани од областа на социјал-ната заштита.....	52/29	839.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа Крушево.....	56/14
768.	Решение за впишување на Здружение-то на граѓани во Регистарот на здруже-нија на граѓани од областа на социјал-ната заштита.....	52/30		Објава за стапката на трошоците на живот за месец јуни 2005 година.....	57/5
	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јуни 2005 година.....	52/56	892.	Решение за впишување на Здружение-то на граѓани во Регистарот на здруже-нија на граѓани од областа на социјал-ната заштита.....	60/9
825.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа Гостивар.....	56/12	893.	Решение за впишување на Здружение-то на граѓани во Регистарот на здруже-нија на граѓани од областа на социјал-ната заштита.....	60/10
826.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа Свети Николе.....	56/12	894.	Решение за впишување на Здружение-то на граѓани во Регистарот на здруже-нија на граѓани од областа на социјал-ната заштита.....	60/10
827.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа Кочани.....	56/12		Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јули 2005 година.....	65/4
828.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа Струмица.....	56/12	991.	Решение за овластување за вршење на прегледи и испитувања по прописите за заштита при работа.....	73/6
829.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово.....	56/12		Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец август 2005 година.....	74/33
830.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа Винаца.....	56/12		Објава за трошоците на живот за ме-сец август 2005 година во однос на ме-сец јули 2005 година.....	76/5
831.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа Крива Паланка.....	56/13		Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец септември 2005 година.....	84/68
832.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа Кавадарци.....	56/13	1132.	Правилник за критериумите и начи-нот на доделување на неповратни средства од Посебниот фонд за подо-брување на условите за вработување и работење на инвалидните лица.....	85/2
833.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа Неготино.....	56/13		Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец септември 2005 година.....	86/11
834.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево.....	56/13	1167.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа Штип.....	87/7
835.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа „Јоско Илиевски“ Куманово.....	56/13	1168.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа Дебар.....	87/7
836.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес.....	56/13	1169.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа на град Скопје.....	87/7
837.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа Радовиш.....	56/14	1170.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа Битола.....	87/7
838.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа Гевгелија.....	56/14	1171.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа Пробиштип.....	87/8
			1172.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа Струга.....	87/8

	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец октомври 2005 година.....	94/53
	Објава за стапката на трошоците на живот за месец октомври 2005 година..	97/61
1429.	Правилник за дополнување на Правилникот за определување на висината на правото на еднократна парична помош....	105/9
1430.	Решение за впишување на здружението на граѓани во регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	105/9
1431.	Решение за впишување на здружението на граѓани во регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	105/9
1432.	Решение за впишување на здружението на граѓани во регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	105/10
1433.	Решение за впишување на здружението на граѓани во регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	105/10
1434.	Решение за впишување на здружението на граѓани во регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	105/10
	Објава за просечна месечна нето плата по работник за месец ноември 2005 година.....	105/22
	Објава за трошоците на живот за месец ноември 2005 година.....	107/10
1485.	Правилник за образецот на легитимацијата на стручните работници во центар за социјална работа, начинот на нејзиното издавање, употребата и водењето евиденција на издадените легитимации.....	108/20
1600.	Правилник за мерки за заштита при работа со екрани.....	115/8

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Рег. бр.		Бр./стр.
286.	Решение за определување овластен субјект за заштита на фонотечните добра.....	17/6
287.	Решение за определување овластен субјект за заштита на фолклорните добра.....	17/6
288.	Решение за определување овластен субјект за заштита на јазикот и топонимите.....	17/6
412.	Правилник за остварување на работите на безбедносна заштита на културното наследство и за образецот и начинот на издавање на легитимацијата на овластените службени лица за безбедност на културното наследство.....	25/5
413.	Правилник за образецот на легитимацијата и изгледот на траката на ракавот на службеното лице за заштита односно на лицето за контрола на културното наследство во случај на вооружен судир и за начинот на нивното издавање.....	25/9
414.	Правилник за содржината и начинот на водење на Националниот инвентар на заштитени добра во случај на вооружен судир.....	25/11
415.	Правилник за Националниот регистар на културното наследство.....	25/12
416.	Правилник за употребата на знаци за културното наследство определени со меѓународен договор.....	25/14
850.	Правилник за начинот и Програмата за полагање испит за добивање на лиценца за археолошки истражувања и за образецот на лиценцата.....	57/1

1452.	Правилник за содржината и начинот на водењето на регистрите на меморијалните споменици и спомен-обележјата.....	106/5
1527.	Правилник за конзерваторските истражувања.....	111/11
1528.	Правилник за археолошките истражувања.....	111/13
1529.	Правилник за содржината и методологијата за изработка на заштитно-конзерваторските основи за културното наследство.....	111/24
1530.	Правилник за валоризација, категоризација и ревалоризација на културното наследство.....	111/33

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Рег. бр.	Бр./стр.
280. Правилник за изменување на правилникот за стручна подготовка, испити и дозволи за работа на членовите на екипаж на воздухоплов.....	16/55
319. Правилник за определување на висината на надоместокот за издадена лиценца за вршење курирски услуги.....	18/4
320. Правилник за утврдување на подрачјата на единиците на мрежата на основниот поштенски оператор за вршење на универзална поштенска услуга....	18/4
321. Правилник за Номенклатура на поштенски услуги.....	18/5
322. Правилник за утврдување на општите услови за вршење на поштенски услуги.....	18/10
406. Правилник за изменување на Правилникот за стручна подготовка, стручна обука, испити, дозволи и овластувања на персоналот кој врши работи на метеоролошко обезбедување на воздушната пловидба.....	24/6
480. Правилник за критериумите за распределба на средства за финансирање на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на општините и градот Скопје.....	28/22
769. Правилник за формата и содржината на дозволите за меѓународен превоз на стока.....	52/30
770. Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на инспекторите за патен сообраќај и начинот на нејзиното издавање и одземање.....	52/45
866. Правилник за начинот и постапката за добивање и одземање на дозвола, образецот на дозволата, како и критериумите и начинот на утврдување и одобрување на возниот ред во меѓуопштинскиот и меѓународниот линиски превоз на патници.....	59/2
867. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на дневникот за доаѓање и поаѓање на автобусите на автобуските станици.....	59/7
868. Правилник за категоризацијата на автобуските станици, нивната опременост и висината на надоместокот за нивно користење.....	59/9
Исправка	109/25
889. Правилник за формата и содржината на одобрение за употреба.....	60/5
890. Правилник за формата и содржината на барање за добивање на одобрение за градење и на образецот на одобрение за градење.....	60/7

891.	Правилник за формата и содржината на образецот на решението за локациски услови.....	60/8	1512.	Правилник за формата и содржината на еколошката ознака, начинот, условите и постапката за нејзино доделување и користење, како и составот и начинот на формирање и работа на Комисијата за еколошка ознака.....	109/29 109/25
935.	Правилник за формата и содржината на легитимацијата на урбанистички инспектор, овластен урбанистички инспектор и начинот на нејзиното издавање и одземање.....	65/2	1513.	Правилник за постапката, начинот и условите за доделување на наградите и признанијата за достигнувања во областа на заштитата и унапредувањето на животната средина, како и начинот на работа и составот на Комисијата за награди и признанија.....	109/27
990.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стручна подготовка, испити и дозволи за работа на воздухопловно - техничкиот персонал на контрола на летање.....	73/6	1605.	Правилник за начинот, постапката и роковите за утврдување, пресметување, уплатување на надоместоците; начинот и постапката за водење, одржување и чување на евиденцијата за пресметаниот и уплатениот надоместок; за содржината, начинот и роковите за воспоставување, одржување и водење на евиденцијата на обврзниците, како и начинот на доставување на податоците за водење на евиденцијата.....	115/45
1021.	Правилник за постапката, критериумите и начинот на распределба на дозволите за меѓународен превоз на стоки.....	76/1	1606.	Правилник за условите, начинот и постапката за враќање на надоместокот за производство и увоз на тутунски производи, нафтни деривати и пластични производи и амбалажи од пластични маси.....	115/56
1069.	Правилник за формата и содржината на образецот на протоколот за регулациона, градежна и нивелациона линија со определување на површина за изградба...	80/16	1626.	Правилник за содржината на плановите за управување со заштитени подрачја и содржината на годишните програми за заштита на природата.....	117/59
1070.	Упатство за начинот на обележување на проектирана градба на терен.....	80/18	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
1095.	Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на Решението за локациски услови.....	83/9	936.	Решение за запирање на примена на пропис.....	65/3
1133.	Правилник за начинот на затворање и означување на затворено градилиште...	85/4	937.	Решение за запирање на примена на пропис.....	65/3
1134.	Правилник за начинот и содржината на водење на дневник на градежен инспектор, односно овластен градежен инспектор.....	85/4	КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ		
1475.	Правилник за поблиско определување на градби по одделни категории на градби.....	107/8			
1476.	Методологија за утврдување на цената на водата за пиење и одведување на урбани отпадни води.....	107/9			
1511.	Правилник за сообраќајно-техничките параметри кои треба да ги исполнуваат посебните технички и други мерки за забавување на сообраќајот.....	109/24			
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					

Per. бр.	Бр./стр.
448.	Наредба за забрана на производство, промет и употреба на детергенти за машинско перење на текстилни производи со содржина на фосфор во органска или неорганска форма со над 0,5% тежински.....
648.	Правилник за постапката, начинот на изготвување, содржината на извештаите за состојбите и промените во просторот и рокови за нивно доставување..
1068.	Правилник за образецот, формата и содржината како и начинот и постапката за издавање и за одземање на легитимацијата на државниот инспектор за животна средина, инспекторот за заштита на природата и овластениот инспектор за животна средина.....
1347.	Правилник за трошоците за работите извршени надвор од управната постапка, по барање на странката.....
1348.	Листа на видови отпади.....
1428.	Правилник за Програмата и начинот за полагање стручен испит за управител со отпад, образец на уверение, како и висина и начин на плаќање на надоместокот за полагање на стручен испит за управител со отпад.....
	105/7

Per. бр.	Бр./стр.
57.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....
58.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....
59.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....
60.	Одлука од Комисијата за хартии од вредност.....
121.	Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на одделните надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.....
145.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....
240.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....
334.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....
335.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....
336.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....
337.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....
	19/6

361.	Правилник за дополнување на Правилникот за документација за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребна за основање и работа на брокерска кука.....	20/13
388.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	23/30
389.	Решение за давање согласност за продолжување на рокот за реализација на емисија на акции.....	23/30
390.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	23/3
391.	Заклучок на Комисијата за хартии од вредност.....	23/32
420.	Решение за издавање дозвола за понуда за откуп.....	25/31
501.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	30/13
502.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	30/14
503.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	30/14
504.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	30/14
541.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	33/4
542.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	33/4
558.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	36/14
632.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	41/13
633.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	41/13
634.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	41/13
692.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	46/15
724.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	48/10
840.	Решение за одобрение за основање и работа на Брокерска кука.....	56/14
841.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	56/14
842.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	56/14
843.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	56/15
844.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	56/15
845.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	56/15
846.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	56/15
847.	Дополнително решение на Комисијата за хартии од вредност.....	56/16
873.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	59/35
938.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	65/3
992.	Делумно решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	73/7
1018.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	75/9
1022.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	76/5
1023.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	76/5
1024.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	76/5

1025.	Дополнително решение на Комисијата за хартии од вредност.....	76/5
1044.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	77/37
1073.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	80/19
1159.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	86/11
1173.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	87/8
1297.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	94/12
1306.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	95/91
1307.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	95/91
1353.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	100/68
1354.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	100/68
1355.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	100/68
1356.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	100/68
1378.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	102/6
1536.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	111/53
1558.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	112/29

**УСТАВЕН СУД НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
23. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 67/2004 од 8 декември 2004 година.....	4/71
24. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 94/2004 од 22 декември 2004 година.....	4/75
25. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 174/2004 од 22 декември 2004 година.....	4/76
26. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 186/2004 и У. бр. 130/2004 од 22 декември 2004 година...	4/76
27. Издвоено мислење на Одлуката У. бр. 186/2002 и У. бр. 130/2004 од 22 декември 2004 година со која се укинуваат член 101 став (1) алинеите 4 и 5 и ставот (3) во делот што се однесува за став (1) алинеите 4 и 5 на овој член од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2002, 50/2002 и 46/2004)	4/78
28. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 135/2004 од 22 декември 2004 година.....	4/80
323. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 192/2004 од 2 март 2005 година.....	18/26
386. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 2/2004 од 16 февруари 2005 година.....	23/25
387. Издвоено мислење на Решението У. бр. 2/2004 од 16 февруари 2005 година	23/28
450. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 26/2005 од 30 март 2005 година.....	27/13
451. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 120/2003, У. бр. 145/2003, У. бр. 179/2003 од 30 март 2005 година.....	27/14

452. Издвоено мислење на Решението У. бр. 120/2003, У. бр. 145/2003 и У. бр. 179/2003 од 30 март 2005 година, со кое се отфрлаат иницијативите за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на одлуката за измена на регулирани цени на телекомуникациски услуги бр. 20692/1 од 24 април 2003 година на АД "Македонски телекомуникации" - Скопје, во делот во кое е утврдена висината на цената на месечната претплата по телефонски приклучок, односно член 1 точка 2 од оваа одлука.....	27/16	1310. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 120/2005 од 12 октомври 2005 година.....	95/92
453. Издвоено мислење на Решението У. бр. 120/2003, У. бр. 145/2003 и У. бр. 179/2003 од 30 март 2005 година.....	27/17	1328. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 109/2005 од 26 октомври 2005 година.....	98/18
481. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 197/2004 од 13 и 14 април 2005 година.....	28/23	1559. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 104/2005 од 23 ноември 2005 година.....	112/30
493. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 52/2004 од 13 и 14 април 2005 година.....	29/51	1567. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 122/2005 од 7 декември 2005 година.....	113/73
494. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 152/2004 од 20 април 2005 година.....	29/53	1580. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 3/2005 од 30 ноември 2005 година.....	114/6
500. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 31/2005 од 27 април 2005 година.....	30/10	1581. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 87/2005 од 7 декември 2005 година.....	114/7
549. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 156/2004 од 4 мај 2005 година.....	35/54	1582. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 101/2005 од 7 декември 2005 година.....	114/8
550. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 176/2004 од 4 мај 2005 година.....	35/55	1583. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 42/2004 од 23 ноември 2005 година.....	114/9
592. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 53/2004 од 11 мај 2005 година.....	38/92	Издвоено мислење на Решението У. бр. 42/2004 од 23.11.2005 година, со кое судот не поведе постапка за оценување на уставноста чл. 5 во делот „освен во матичната земја“ од Законот за изменување и дополнување на Законот за државјанството на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 8/2004) со кој се врши измена на чл. 8 ст. 2 од Законот за државјанството на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 67/1992).....	114/11
650. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 18/1999 од 18 мај 2005 година.....	42/14	ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА	
651. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 73/2004 од 18 мај 2005 година.....	42/15	Рег. бр.	Бр./стр.
758. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 31/2005 од 15 јуни 2005 година.....	51/98	1. Обрасци од 1 до 6 на Државната изборна комисија.....	1/1
896. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 38/2005 од 13 јули 2005 година.....	60/10	29. Одлука за именување претседатели, членови и нивни заменици на Општинските изборни комисии и на Изборната комисија на Градот Скопје.....	4/80
897. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 50/2005 од 6 јули 2005 година.....	60/14	30. Обрасци од број 7 до број 9 од Државната изборна комисија.....	4/90
1074. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 20/2005 од 7 септември 2005 година.....	80/19	120. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисии и на Изборната комисија на Градот Скопје.....	6/55
1101. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 66/2005, У. бр. 81/2005 од 14 септември 2005 година.....	83/14	143. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на Изборните комисии и на Изборната комисија на Градот Скопје.....	8/46
1102. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 196/2004 од 14 септември 2005 година.....	83/15	159. Обрасци од 1 до 4 на Државната изборна комисија.....	9/7
1157. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 29/2005 од 21 септември 2005 година.....	86/9	198. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисии и на изборната комисија на градот Скопје.....	11/47
1158. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 63/2005 од 21 септември 2005 година.....	86/10	199. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисии и на изборната комисија на градот Скопје.....	11/47
1222. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 143/2004 од 5 октомври 2005 година.....	89/6	234. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисии и на Изборната комисија на Градот Скопје.....	13/78
1223. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 44/2005 од 21 септември 2005 година.....	89/7		
1224. Решение на Уставниот суд на Република Македонија од 17 октомври 2005 година.....	89/7		

235. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Изборната комисија Пласница.....	13/78
238. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на Изборните комисии и на Изборната комисија на Градот Скопје.....	14/1
239. Обрасци од Државната изборна комисија од број 13 до број 20.....	14/2
251. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисии и на Изборната комисија на Градот Скопје.....	15/91
324. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на Изборните комисии и на Изборната комисија на градот Скопје.....	18/27
340. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисии и на Изборната комисија на Градот Скопје.....	19/7
341. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисии и на Изборната комисија на Градот Скопје.....	19/7
342. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисии и на Изборната комисија на Градот Скопје.....	19/7
381. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисии и на Изборната комисија на Градот Скопје.....	22/5
407. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисии и на Изборната комисија на Градот Скопје.....	24/6
408. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисии и на Изборната комисија на Градот Скопје.....	24/6
771. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на изборните комисии и на Изборната комисија на Градот Скопје.....	52/48
1309. Одлука за именување на генерален секретар на Државната изборна комисија и негов заменик.....	95/92

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
61. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	5/8
130. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	7/71
131. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	7/71
132. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	7/71
233. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	13/78
250. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	15/91

338. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	19/6
339. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	19/7
523. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	31/14
526. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	32/27
544. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	34/2
593. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	38/94
601. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	39/75
649. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	42/13
818. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	55/11
895. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	60/10
962. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	70/2
1009. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	74/28
1046. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	78/2
1047. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	78/2
1233. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	90/14
1234. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	90/14
1284. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	93/69
1285. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	93/69
1286. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	93/69
1308. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	95/91
1349. Правилник за простории и опрема потребни за извршување на геодетските работи.....	100/61
1350. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Именикот на трговци поединци - овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи.....	100/62
1351. Правилник за начинот на издавање, продолжување и одземање на овластување за овластен геодет, висината на надоместокот за издавање на овластување и за формата и содржината на образецот на овластувањето.....	100/63
1352. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	100/68
1379. Решение за ставање примена на установен катастар на недвижности.....	102/6
1437. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	105/13
1453. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	106/9
1577. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	114/5
1578. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	114/5
1579. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	114/5

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Рег. бр.	Бр./стр.
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец декември 2004 година.....	4/94

Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јануари 2005 година.....	9/12
Објава за коефициентите за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец јануари 2005 година-претходни податоци.....	12/7
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2005 година.....	16/59
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец февруари 2005 година.....	18/31
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец март 2005 година.....	22/6
Коефициенти за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за март 2005 година.....	25/31
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец април 2005 година.....	30/14
Коефициенти за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за април 2005 година - претходни податоци.....	35/56
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец мај 2005 година во Република Македонија.....	41/39
Коефициенти за порастот на цените и производителите на индустриски производи во Република Македонија за мај 2005 година-претходни податоци....	47/67
Објава за движењето на трошоците на животот во Република Македонија за месец јуни 2005 година.....	53/132
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јуни 2005 година.....	53/132
Коефициенти за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за јуни 2005 година - претходни податоци	58/46
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јули 2005 година.....	65/4
Коефициенти за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за јули 2005 година.....	69/2
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец август 2005 година.....	75/13
Коефициенти за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за август 2005 година (претходни податоци).....	77/37
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец септември 2005 година.....	85/14
Коефициенти за порастот на цените на производителите на индустриски производи во РМ за септември 2005 година - претходни податоци.....	87/18
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец октомври 2005 година.....	97/61
Коефициенти за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за октомври 2005 година - претходни податоци.....	100/76
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2005.....	106/16

Коефициенти за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за ноември 2005 година претходни податоци.....	111/64
---	--------

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
Соопштение од Државниот завод за ревизија.....	12/7

КОМИСИЈА ЗА ДРЖАВНА ПОМОШ

Рег. бр.	Бр./стр.
236. Одлука за одобрување на државна помош.....	13/79
237. Одлука за одобрување на државна помош.....	13/79
482. Одлука за одобрување на државна помош.....	28/24

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
4. Одлука за единствената тарифа на надоместоци за услуги што ги врши Народна банка на Република Македонија.....	2/3
362. Одлука за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.....	20/13
379. Одлука за дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоци за услуги што ги врши Народна банка на Република Македонија.....	22/4
380. Одлука за доставување податоци за каматните стапки на банките на примени депозити и дадени кредити.....	22/5
409. Правила за начин и постапка за тргување и порамнување на трансакции со државни записи на пазари преку шалтер.....	24/6
418. Упатство за пополнување извештаи за каматни стапки на примени депозити и дадени кредити (Образец КС-1 и Образец КС-2).....	25/17
524. Измени и дополнувања на Упатството за водење на кредитни досиеја.....	31/15
559. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за реализација на Одлуката за начинот и условите на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија.....	36/14
662. Упатство за дополнување на Упатството за доставување податоци за платниот промет од страна на носителите на платниот промет.....	44/2
759. Одлука за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.....	51/99
772. Одлука за престанување на важење на Одлуката за аукциско спроведување на девизни своп трансакции за регулирање на денарската ликвидност на банките.....	52/48
773. Правила за начин и постапка за тргување и порамнување на трансакции со хартии од вредност на пазари преку шалтер.....	52/48

774. Стандард за намената и форматот на пораките MT199 во Системот за вкрстување.....	52/52
848. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за реализација на Одлуката за начинот и условите на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија.....	56/16
972. Упатство за начинот и условите на купопродажба на странски платежни средства во Република Македонија.....	71/4
993. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на критериумите за издавање на дозвола за вршење на платен промет во земјата.....	73/7
1075. Одлука за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.....	80/19
1119. Одлука за интрадневен кредит.....	84/53
1120. Одлука за утврдување на инструменти за обезбедување при спроведување на монетарни операции.....	84/53
1121. Одлука за расположлив кредит преку ноќ.....	84/54
1122. Одлука за изменување на Одлуката за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија.....	84/54
1123. Одлука за издавање, тргување и исплата на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија.....	84/55
1124. Листа на хартии од вредност за спроведување на монетарни операции.....	84/57
1125. Правила за порамнување на трансакции со издадени благајнички записи.....	84/57
1126. Стандард за намената и форматот на пораките MT199 во системот на вкрстување.....	84/58
1438. Одлука за начинот и условите под кои Народна банка на Република Македонија купува и продава злато во Република Македонија.....	105/14
1439. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за задолжителна резерва на банките во денари.....	105/14
1440. Одлука за престанување на важење на Одлуката за висината на каматната стапка по која Народна банка на Република Македонија пресметува и плаќа камати на девизен депозит врз основа на склучен меѓународен договор.....	105/14
1441. Упатство за измени и дополнувања на Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство.....	105/14
1537. Упатство за начинот на пополнување на Прегледот за одржување на просечно ниво на задолжителна резерва на банките во денари.....	111/53
1627. Одлука за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.....	117/60
1628. Одлука за целите на монетарната политика за 2006 година.....	117/61
1629. Одлука за изменување на Одлуката за издавање, тргување и исплата на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија.....	117/61
1630. Одлука за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија.....	117/61
1631. Одлука за усвојување План за набавки на Народна банка на Република Македонија за 2006 година.....	117/62
1632. Одлука за пресметување и објавување на ефективна каматна стапка на кредитите и депозитите.....	117/62
1633. Финансиски план на Народна банка на Република Македонија за 2006 година.....	117/63

1634. План за инвестиции на Народна банка на Република Македонија за 2006 година.....	117/64
--	--------

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РМ

Рег. бр.	Бр./стр.
200. Правилник за формата, содржината и постапката за издавање, користење и одземање на службените легитимации на Народниот правобранител, замениците и вработени во Стручната служба на Народниот правобранител.....	11/48
201. Деловник на Народниот правобранител.....	11/50
311. Обрасци на Уписниците „НП“ и „НПР“ од Деловникот на Народниот правобранител.....	17/10

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
5. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата.....	2/7
62. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата.....	5/8
Исправка на Правилникот за начинот и условите за регулирање на цени на електрична енергија (објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 95/2004).....	5/9
144. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата.....	8/47
252. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата.....	15/91
325. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати, утврдени согласно Методологијата.....	18/27
370. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати, утврдени согласно Методологијата.....	21/6
419. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата.....	25/30
495. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата.....	29/54
545. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата.....	34/2
663. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата.....	44/2
702. Правилник за условите, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.....	47/50
745. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата.....	50/46
819. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата.....	55/11
898. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата.....	60/14
951. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата.....	67/7
Исправка	69/2

973. Одлука за определување највисока продажна цена на природен гас во третиот квартал од 2005 година.....	71/9	1332. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо.....	98/27
974. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	71/9	1333. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност управување со електроенергетскиот систем.....	98/29
1010. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	74/28	1343. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство и преработка на јаглен.....	99/14
1019. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати.....	75/9	1357. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	100/69
1020. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на нафта и нафтени деривати.....	75/12	Исправка.....	102/7
1048. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	78/2	1380. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	102/6
1127. Одлука на Регулаторната комисија за енергетика на РМ.....	84/63	1413. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.....	104/22
1128. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати.....	84/63	1414. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на електрична енергија.....	104/25
1129. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на нафта и нафтени деривати.....	84/66	1415. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало.....	104/33
1130. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	84/67	1416. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	104/35
1174. Одлука за определување највисока продажна цена на природен гас во четвртиот квартал од 2005 година.....	87/8	1442. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	105/15
1175. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	87/9	1443. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас.....	105/19
1176. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	87/11	1489. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	108/28
1213. Одлука за одбивање на барањето за согласност за примена на цената на геотермалната вода што се испорачува од геотермалниот систем „РЕ Геотерма“ во состав на КЈП Водовод - Кочани.....	88/33	1538. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на геотермална енергија.....	111/55
1214. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност преработка на нафта и производство на нафтени деривати....	88/33	1539. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	111/57
1215. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на нафта и нафтени деривати.....	88/35	1540. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со геотермална енергија.....	111/61
1216. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати.....	88/37	1541. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на геотермална енергија.....	111/62
1235. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност управување со системот за пренос на природен гас...	90/15	1542. Одлука на Регулаторната комисија.....	111/64
1236. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас.....	90/17	1584. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	114/21
1287. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	93/69	1585. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	114/22
1298. Правилник за начин и услови за регулирање на цени за пренос, дистрибуција и снабдување со природен гас.....	94/12	1635. Одлука на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија...	117/64
1299. Тарифен систем за пренос на природен гас.....	94/48		
1300. Тарифен систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи.....	94/49		
1329. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	98/19		
1330. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност пренос на електрична енергија.....	98/20		
1331. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија.....	98/24		

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

Рег. бр.	Бр./стр.
33. Правилник за категоризација на објектите за спорт во сопственост на Република Македонија.....	50/47

**АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ
СЛУЖБЕНИЦИ**

Рег. бр.	Бр./стр.
241. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и критериумите за спроведување на стручниот и приправничкиот испит.....	14/44
1135. Правилник за начинот, постапката и критериумите за спроведување на стручниот и приправничкиот испит.....	85/6
1136. Правилник за критериумите и стандардите, како и постапката за селекција и вработување на државните службеници.....	85/10
1246. Национален систем за координација на обуката и стручното усовршување на државните службеници во Република Македонија.....	91/27

**АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

Рег. бр.	Бр./стр.
13. Одлука за издавање на дозволи за основање на друштво за управување со пензиски фондови и условни одобренија за управување со пензиски фонд... 21/7	
52. Одлука за усвојување на формата на Договорот за членство.....	74/30
53. Одлука за усвојување на формата на писмениот поднесок за раскинување на Договорот за членство.....	74/32

**АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ**

Рег. бр.	Бр./стр.
34. Правилник за содржината и формата на жигот за запечатување на просторите и/или комуникациските средства....	53/130
35. Правилник за постапката и условите за чување на привремено одземена опрема.....	53/130
36. Правилник за формата и содржината на службената легитимација на инспекторот за електронски комуникации и начинот на нејзино издавање и одземање	53/131
40. План за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија.....	58/19
41. Правилник за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции.....	58/24
42. Правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација	58/34
43. Правилник за содржината и формата на барањето за доделување на броеви и серии на броеви и податоците што се приложуваат кон барањето.....	58/42
907. Правилник за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтните понуди за интерконекција и начинот на нивното објавување.....	61/6
44. Правилник за пристап и користење на специфични мрежни средства.....	64/45
1454. Правилник за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка и начинот на нивното објавување.....	106/9

1455. Правилник за избор на оператор и предизбор на оператор.....	106/12
1456. Правилник за начинот и постапката за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии.....	106/14

**АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
16. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обука, преквалификација или доквалификација на невработените и други лица.....	24/14

**АКТИ НА ЛОКАЛНАТА
САМОУПРАВА**

Рег. бр.	Бр./стр.
1. Спогодба за формирање на заедничко Одделение за администрирање на приходи	88/38

**ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“**

Рег. бр.	Бр./стр.
423. Одлука за доделување на наградата „Гоце Делчев“ за 2005 година, за особено значајни остварувања од интерес за Републиката во областа на науката...	26/16

**ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“**

Рег. бр.	Бр./стр.
1150. Одлука за доделување на наградата „11 Октомври“ за 2005 година за долгогодишни и значајни остварувања во науката, образованието, културата и уметноста од интерес за Република Македонија.....	86/5

**ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“**

Рег. бр.	Бр./стр.
1382. Одлука за доделување на наградата „Климент Охридски“ во 2005 година за значајни остварувања во областа на културата, уметноста, образованието и воспитанието од интерес за Република Македонија.....	104/2

**ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
НАГРАДАТА „МИТО
ХАЦИВАСИЛЕВ-ЈАСМИН“**

Рег. бр.	Бр./стр.
133. Одлука за доделување на наградата „Мито Хацевасилев - Јасмин“ во 2004 година, за остварувања во областа на публицистиката и новинарството.....	7/71

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Рег. бр.	Бр./стр.
1. Закон за ратификација на Конвенцијата за заштита на лица во однос на автоматска обработка на лични податоци....	7/1

- | | | | |
|--|-------|--|--------|
| 2. Закон за ратификација на Спогодбата за соработка меѓу Република Македонија и Република Хрватска во контекст на приближување и пристапување кон Европската унија..... | 8/1 | 16. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија за заштита и одржлив развој на Охридското Езеро и на неговиот слив..... | 46/42 |
| 3. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за основање Културно - информативен центар на Република Македонија во Софија и Културно-информативен центар на Република Бугарија во Скопје.... | 8/27 | 17. Закон за ратификација на Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија од една страна и Европските заедници и нивните земји членки, од друга страна за да се земе предвид пристапувањето на Чешката Република, Република Естонија, Република Кипар, Република Унгарија, Република Латвија, Република Литванија, Република Малта, Република Полска, Република Словенија и Словачката Република во Европската унија..... | 49/1 |
| 4. Закон за ратификација на Амандманот на Договорот за основање на Европската банка за обнова и развој..... | 30/1 | 18. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Македонија и Европската унија за безбедносните процедури за размена на класифицирани информации..... | 56/1 |
| 5. Закон за ратификација на Протоколот за забрана или ограничување на употребата на мини, стапици и други средства, дополнет на 3 мај 1996 година (Протокол II дополнет на 3 мај 1996 година)..... | 30/3 | 19. Закон за ратификација на ревидираната Европска конвенција за заштита на археолошкото наследство..... | 56/20 |
| 6. Закон за ратификација на Протоколот за пристапување на Европската заедница кон Меѓународната конвенција на Еуроконтрол за соработка во безбедноста на воздушниот сообраќај од 13 декември 1960 година, со разните измени и дополненија и утврдена со Протоколот од 27 јуни 1997 година..... | 30/32 | 20. Закон за ратификација на Протоколот за измени на Европската конвенција за спречување на тероризмот..... | 56/36 |
| 7. Закон за ратификација на Протоколот број 14 кон Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи за измена на контролниот механизам на Конвенцијата..... | 30/44 | 21. Закон за ратификација на Дополнителниот протокол на Конвенцијата за компјутерски криминал за инкриминација на дела од расистички и ксенофобистички вид по пат на информатички системи..... | 56/58 |
| 8. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија за соработка во борбата против тероризмот, организираниот криминал, недозволената трговија со наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, илегалната миграција и други нелегални активности..... | 30/60 | 22. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за отворање нов меѓународен патен граничен премин меѓу двете земји..... | 56/75 |
| 9. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Албанија за воспоставување на меѓународна езерска патничка линија Охрид - Подградец..... | 30/77 | 23. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за социјално осигурување..... | 82/1 |
| 10. Закон за ратификација на Женевскиот акт на Хашкиот договор кој се однесува на меѓународната регистрација на индустриски дизајн..... | 33/1 | 24. Закон за ратификација на Договорот за статусот и активностите на Регионалниот центар на Регионалната иницијатива за миграции, азил и бегалци МАР-РИ со седиште во Скопје..... | 83/1 |
| 11. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Албанија за преземање на лица..... | 40/1 | 25. Закон за ратификација на Дополнителниот протокол за Казнената конвенција за корупција..... | 83/25 |
| 12. Закон за ратификација на Картагенскиот протокол за биосигурност кон Конвенцијата за биолошка разновидност..... | 40/20 | 26. Закон за ратификација на Спогодбата за привилегии и имунитети на Меѓународниот кривичен суд..... | 83/37 |
| 13. Закон за ратификација на Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија од една страна и Европските заедници и нивните земји членки, од друга страна за Рамковна спогодба меѓу Република Македонија и Европската заедница за генералните принципи за учество на Република Македонија во програмите на Заедницата..... | 46/1 | 27. Закон за ратификација на Спогодбата за трговија со цивилни воздухоплови..... | 96/1 |
| 14. Закон за ратификација на Спогодбата за развојна соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија..... | 46/19 | 28. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Белорусија за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал..... | 96/22 |
| 15. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Израел за соработка во областа на културата, образованието и науката..... | 46/29 | 29. Закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската влада и Шпанската влада за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на данокот на доход и данокот на капитал..... | 96/81 |
| | | 30. Закон за ратификација на Конвенцијата за украдените или незаконски извезени културни добра..... | 96/157 |
| | | 31. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на министрите на Украина за соработка во областа на информирањето..... | 110/1 |

32. **Закон** за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на министрите на Украина за соработка во областа на железничкиот транспорт..... **110/11**
33. **Закон** за ратификација на Спогодбата за редовен воздушен сообраќај меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина..... **110/31**
34. **Закон** за ратификација на Спогодбата за културна, образовна и научна соработка меѓу Македонската влада и Шпанската влада..... **110/117**
35. **Закон** за ратификација на Договорот меѓу Македонската влада и Шпанската влада за унапредување и реципрочна заштита на инвестиции..... **110/130**
36. **Закон** за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Унгарија за образовна, научна и културна соработка..... **110/168**
37. **Закон** за ратификација на Протоколот за соработка меѓу Република Македонија и Република Турција..... **110/191**
38. **Закон** за ратификација на Договорот за економска, комерцијална и техничка соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Катар... **110/200**
39. **Закон** за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за соработка во областа на карантинот и заштитата на растенијата..... **110/214**

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРУЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈАТА

Рег. бр.

Бр./стр.

1. **Преглед** на Декларации, заеднички позиции и изјави на Европската унија (Брисел), кон кои Република Македонија се придружила (Прилог 1)..... **19/1**
2. **Преглед** на Изјави на Претседателството на Европската унија (Њујорк, Женева, Виена), кон кои Република Македонија се придружила (Прилог 3) **19/4**
3. **Заедничка позиција** на Советот 2005/149/CFSP од 21 февруари 2005 година, за измена на Заедничката позиција 2004/423/CFSP за обновување на рестриктивните мерки против Бурма/Мијанмар..... **32/1**
4. **Заедничка позиција** на Советот 2005/340/CFSP од 25 април 2005 година, за проширување на рестриктивните мерки против Бурма/Мијанмар и дополнување на Заедничката позиција 2004/423/CFSP..... **41/7**
5. **Заедничка акција** на Советот од 12 јули 2002 година, за придонесот на Европската унија во борбата против дестабилизирачкото акумулирање и ширење на мало и лесно оружје и за отповикување на Заедничката акција 1999/34/CFSP..... **41/9**
6. **Програма** на ЕУ за превенција и борба против нелегалното криумчарење со конвенционално оружје..... **41/14**

7. **Заедничка позиција** на Советот од 23 јуни 2003 година, за контрола на посредувањата во трговијата со оружје.... **48/1**
8. **Одлука** на Советот 2005/426/CFSP од 6 јуни 2005 година, во врска со спроведувањето на Заедничката позиција 2004/694/CFSP за понатамошни мерки на поддршка за ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија (ICTY)..... **54/1**
9. **Преглед** на Декларации, заеднички позиции и изјави на Европската унија (Брисел) кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јануари - 30 јуни 2005 година..... **61/1**
10. **Преглед** на Изјави на Претседателството на Европската унија (Њујорк, Женева, Виена) кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јануари - 30 јуни 2005 година..... **61/4**
11. **Заедничка позиција** на Советот 2005/427/CFSP од 6 јуни 2005 за ажурирање на Заедничката позиција 2001/931/CFSP за примена на специфични мерки во борба против тероризмот и повлекување на Заедничката позиција 2005/220/CFSP..... **67/1**
12. **Одлука** на Советот 2005/592/CFSP од 29 јули 2005, за спроведување на Заедничката позиција 2004/161/CFSP со која се обновуваат рестриктивните мерки против Зимбабве..... **84/1**
13. **Заедничка позиција** на Советот 2005/689/CFSP од 6 октомври 2005 за продолжување на важењето на Заедничката позиција 2004/694/CFSP за понатамошни мерки на поддршка за ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија (ICTY)..... **94/1**

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

Рег. бр.

Бр./стр.

1. **Резолуција** 1591 (2005) на Советот за безбедност на Обединетите нации од 29 март 2005 година за воведување санкции спрема Судан..... **41/1**

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

Рег. бр.

Бр./стр.

18. **Колективен договор** за јавните установи за деца во дејноста згрижување и воспитание на децата во Република Македонија..... **41/13**
19. **Колективен договор** за измени и дополнувања на Колективниот договор за основното образование во Република Македонија..... **41/21**
20. **Колективен договор** за измени и дополнувања на Колективниот договор за средното образование во Република Македонија..... **41/25**
21. **Колективен договор** за култура..... **41/30**

**ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И
ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ**

Рег. бр.	Бр./стр.
5. Висина на пензиските основици на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година за пензии остварени во 2005 година.....	16/59
6. Валоризациони коефициенти за пресметување на платите од поранешните години за утврдување на пензиска основа на ниво на платите од 2004 година, за пензии остварени во 2005 година.....	16/59
8. Одлука за утврдување основица за пресметување и плаќање придонес за продолжено пензиско и инвалидско осигурување.....	18/28
9. Одлука за висината на основиците за пресметување и плаќање на придонесите и за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување на одредени категории осигуреници и лица вон работен однос.....	18/29
10. Одлука за основиците на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци за 2005 година.....	18/30
11. Одлука за начинот на пријавување во осигурување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на осигурениците вработени во странство и лицата кои на територијата на Републиката се вработени кај дипломатско конзуларни претставништва и странски претставништва.....	18/30
22. Одлука за утврдување на работното место „нуркач“ на кое стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во постапка на ревизија.....	45/11
23. Одлука за утврдување на работното место „шумски работник - сечач“ на кое стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во постапка на ревизија.....	45/11
24. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во РЖ „Техничка контрола“ - Скопје во постапка на ревизија.....	45/11
25. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во „Рудкоп“ - Кавадарци, во постапка на ревизија....	45/12
26. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во ЈП „Македонски железници“, во постапка на ревизија.....	45/12
27. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во Цивилна воздушна пловидба, во постапка на ревизија.....	45/13
28. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во „ЕМО“ - Кичево, во постапка на ревизија.....	45/13
29. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во Кланците, во постапка на ревизија.....	45/14

30. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во леарниците, во постапка на ревизија.....	45/14
37. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во „Тетекс“ АД - Тетово.....	57/4
38. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во АД „Макстил“ - Скопје.....	57/5

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА
МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
7. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите.....	17/12
15. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната стоматолошка здравствена заштита.....	24/13
31. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите.....	47/67
51. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.....	73/7
54. Листа за измени и дополнувања на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување.....	87/12
55. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на користење на здравствените услуги на осигурените лица во странство.....	113/73

**ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
1488. Одлука за отворање на Регистрациони канцеларии за водење на Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица.....	108/28

**АДВОКАТСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
4. Одлука за измени и дополнувања на Тарифата за награда и надоместок за работа на адвокатите.....	14/45
12. Тарифа за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите (Пречистен текст).....	20/13

**НОТАРСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
17. Решение за почеток со работа.....	26/16
39. Решение на Нотарската комора на РМ.....	57/5

**ЛЕКАРСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
45. Правилник за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на докторите на медицина за стекнување со лиценца за работа.....	72/1
46. Правилник за критериуми што треба да ги исполнуваат здравствените установи и здравствените работници под чиј надзор се спроведува приправнички стаж.....	72/6
47. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на докторите на медицина.....	72/6
48. Правилник за стручниот испит на докторите на медицина и за издавање на основна лиценца.....	72/7
49. Правилник за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценца за работа.....	72/9
50. Правилник за облиците, критериумите и распоредување на облиците и бодовите на стручното усовршување за обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на медицината.....	72/11

**ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
14. Статут на Фармацевтската комора на Македонија.....	23/31

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

Рег. бр.	Бр./стр.
1. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2005 година.....	5/9
2. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2005 година.....	5/10
3. Одлука за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2005 година.....	5/10

**ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО
СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР**

Рег. бр.	Бр./стр.
32. Одлука за ослободување од плаќање на неплатена затезна камата.....	48/10

**ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ**

Рег. бр.	Бр./стр.
631. Правилник за легитимацијата на вработените лица во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации.....	41/11

**ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И
СПАСУВАЊЕ**

Рег. бр.	Бр./стр.
1435. Правилник за начинот на полагање на стручниот испит на работниците кои вршат сервисен преглед и контролно испитување на апаратите за гаснење на пожари.....	105/11
1436. Правилник за изборот на видовите и на количините на противпожарните апарати со кои треба да располагаат правните лица и граѓаните, како и за критериумите што треба да ги исполнуваат правните лица кои што вршат сервисен преглед и контролно испитување на противпожарните апарати..	105/12

**ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ**

Рег. бр.	Бр./стр.
1531. Правилник за техничките и организационските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци.....	111/40
1532. Правилник за начинот на водење на евиденција и образецот за евиденцијата на збирки на лични податоци.....	111/42
1533. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденција за извршен пренос на лични податоци во други држави.....	111/46
1534. Правилник за операциите на обработка на личните податоци што претставуваат посебен ризик за слободите и правата на субјектот на лични податоци.....	111/49
1535. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Централен регистар.....	111/49



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефон: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.